

Службен весник

на Република Македонија

Број 155

10 декември 2012, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3727. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност	2	3736. Објава од Министерството за надворешни работи	23
3728. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба	3	3737. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат	23
3729. Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство	6	3738. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за градење на оранжерии и помошни објекти како и објекти за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско земјиште	23
3730. Закон за изменување на Законот за железничкиот систем	8	3739. Правилник за постапката за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели, формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација	25
3731. Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти	10	3740. Упатство за изменување на упатството за начинот на спроведување на законот за издавање на вредносни бонови-ваучери	27
3732. Одлука за привремена мерка за обезбедување други услови потребни за спроведување на здравствена дејност за потребите на граѓаните...	22	3740. Правилник за начинот и постапката за пријавување на беснило кај домашни и диви животни и мерки кои треба да се преземат за сузбивање и искоренување на беснилото ..	27
3733. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	22	Огласен дел	1-96
3734. Решение за именување директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија	22		
3735. Исправка на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Национална установа Македонски народен театар - Скопје.....	22		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3727.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 декември 2012 година.

Бр. 07-5002/1
4 декември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11 и 135/11), во членот 23 точката 8 се менува и гласи:

„прометот од установите што вршат дејност од областа на културата со непрофитна цел за културните услуги и добра непосредно поврзани со тие услуги во согласност со прописите од областа на културата и прометот од ботанички градини, животински паркови, паркови, архиви и документациони центри;”.

По точката 8 се додава нова точка 8-а, која гласи:

„8-а) влезници за јавни настани кои се од национален интерес од областа на културата, а кои јавни настани како такви се утврдени и се финансираат преку годишната програма за остварување на националниот интерес во културата за годината во која се одржува јавниот настан донесена од Министерството за култура. За примена на ослободувањето даночниот обврзник е потребно, пред да започне со прометот на влезниците, да обезбеди документ од Министерството за култура со кој се потврдува дека јавниот настан за кој се бара даночно ослободување е утврден во годишната програма за остварување на националниот интерес во културата;”.

Член 2

Во членот 27-б став (1) точка 3 зборовите: „кои по времено се примаат од странство“ се заменуваат со зборовите: „испратени од странство од физички лица“.

По точката 26 се додава нова точка 26-а, која гласи:

„26-а) пратки со мала вредност испорачани од странство за примачи во земјата чија вкупна вредност по пратка не го надминува износот од 22 евра во денар-

ска противвредност. Ослободувањата не се однесуваат на тутун и производи од тутун, алкохол и алкохолни пијалаци, како и на парфери и тоалетни води;“.

Член 3

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2007), членот 4 се брише.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR TATIM MBI VLEREN E SHITUAR

Neni 1

Në Ligjin për tatim mbi vleren e shtuar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11 dhe 135/11), në nenin 23 pika 8 ndryshohet si vijon:

"qarkullimi nga institucionet që kryejnë veprimtari nga sfera e kultures me qëllim jofitimprures për shërbime dhe të mira kulturore të lidhura drejtpërdrejt me ato shërbime në pajtim me dispozitat nga sfera kultures dhe qarkullimi nga kopshtet botanike, parqet e kafshëve, parqet, arkivat dhe qendrat e dokumentacionit;".

Pas pikes 8 shtohet pika e re 8-a, si vijon:

"8-a) biletat për ngjarje publike që janë me interes nacional nga sfera e kultures, e ngjarje publike të cilat si të tilla janë percaktuar dhe financohen nepermjet programit vjetor për realizimin e interesit nacional në kulture për vitin në të cilin mbahet ngjarja publike i miratuar nga Ministria e Kultures. Për zbatimin e liritimit nevojitet që detyrësi tatimor para se të filloje me qarkullimin e biletave, të siguroje dokument nga Ministria e Kultures me të cilin vertetohet se ngjarja publike për të cilën kerkohet lirimi tatimor është e percaktuar në programin vjetor për realizimin e interesit nacional në kulture;".

Neni 2

Në nenin 27-b paragrafi (1) pika 3 fjalet: "që pranohen kohe pas kohe nga jashte" zevendesohen me fjalet: "të derguara nga jashte nga persona fizike".

Pas pikes 26 shtohet pika e re 26-a, si vijon:

"26-a) dergesa me vlerë të vogël të derguara nga jashte për pranuesit në vend vlera e pergjithshme e të cilave për dergese nuk e tejkalon shumën prej 22 eurosh në kundërvlerë me denare. Lirimet nuk kanë të bëjnë me duhanin dhe prodhimet e duhanit, alkoolin dhe pijet alkoolike si dhe parfimet dhe ujerat e tualetit;".

Neni 3

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit për tatim mbi vleren e shtuar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 114/2007), neni 4 shlyhet.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3728.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 декември 2012 година.

Бр. 07-5003/1
4 декември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2007, 26/2009, 22/10, 23/11 и 53/11), во членот 4-а зборовите: ”утврдени согласно со Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај“ се бришат.

Член 2

Во членот 7 зборовите: ”вршат одржување на“ се заменуваат со зборовите: ”управуваат со“, а точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: ”на пловните патишта.“

Член 3

Во членот 9 ставот 2 се брише.

Член 4

Во членот 10 ставот 4 се менува и гласи:

„Работите од ставот 1 на овој член може да ги врши правно и/или физичко лице овластено од министерот за транспорт и врски, кое ги исполнува следниве услови:

- 1) да е регистрирано за вршење на оперативно-технички работи на пловни патишта на внатрешните води;
- 2) да располага со соодветна опрема за вршење на работите на одржување и обележување на пловните патишта на внатрешните води и
- 3) да располага со соодветен стручен кадар за вршење на работите на одржување и обележување на пловните патишта на внатрешните води, односно да има најмалку пет лица во редовен работен однос од кои две лица со високо образование (дипломиран сообраќаен инженер насока воден сообраќај и дипломиран градежен инженер) и најмалку три лица со средна стручна подготовка (градежен техничар или сообраќаен техничар).

Потребната опрема за вршење на работите на одржување и обележување на пловните патишта во внатрешните води ја пропишува министерот за транспорт и врски.“

Член 5

Во членот 68 по ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои гласат:

„Имателот на чамец е должен да поднесе барање за издавање на нова пловидбена дозвола во случај кога истата е изгубена, уништена или оштетена.

Губењето на пловидбената дозвола имателот на чамецот е должен да го објави во “Службен весник на Република Македонија.”

Ставот 7 станува став 9.

Член 6

По членот 70-б се додава нов член 70-в, кој гласи:

„Член 70-в

Лице кое управува со чамец е должно да поднесе барање за издавање на ново уверение за оспособеност за управување со чамец во случај кога истото е изгубено, уништено или оштетено.

Губењето на уверението за оспособеност за управување со чамец имателот на чамец е должен да го објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 7

Во членот 251 став 1 зборовите: “и стока” се бришат.

Во ставот 2 по зборот “превоз” се додаваат зборовите: “на патници”.

Член 8

По членот 259-а се додаваат осум нови члена 259-б, 259-в, 259-г, 259-д, 259-ѓ, 259-е, 259-ж и 259-з, кои гласат:

„Член 259-б

Домашен превозник јавен превоз на стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба може да врши врз основа на одобрение.

Одобрение може да добие правно или физичко лице (во натамошниот текст: превозник), кој е запишан во Централниот регистар на Република Македонија, за вршење дејност превоз на стоки во внатрешната пловидба и ги исполнува следниве услови:

- 1) да е сопственик на брод, чамец или скела кои ги исполнуваат условите пропишани со овој закон;
- 2) со пловниот објект да управува лице со стекнато соодветно звање пропишано со овој закон;
- 3) управителот, односно одговорното лице за превоз да поседува сертификат за професионална компетентност за вршење превоз на стоки во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба (во натамошниот текст: сертификат);
- 4) да има добар углед и
- 5) да има солидна финансиска состојба.

Барањето за издавање на одобрението од ставот 1 на овој член се поднесува до Министерството за транспорт и врски.

Министерството за транспорт и врски е должно во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето да издаде одобрение или да донесе решение со кое барањето за издавање одобрение се одбива.

Формата и содржината на барањето за издавање на одобрението од ставот 1 на овој член и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението ги пропишува министерот за транспорт и врски.

По жалбата против решението со кое се одбива барањето за издавање на одобрението одлучува Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Министерот за транспорт и врски е должен да одлучи по поднесената жалба во рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата.

Член 259-в

Сертификатот од членот 259-б став 2 точка 3 од овој закон го издава Министерството за транспорт и врски врз основа на уверение за положен испит за професионална компетентност.

Сертификат може да добие лице кое се стекнало со знаење и положило стручен испит согласно со програмата за полагање на испит за добивање на сертификат за професионална компетентност за превоз на стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба.

Испитот се полага пред комисија формирана од министерот за транспорт и врски.

Комисијата од ставот 3 на овој член се состои од три члена вработени во Министерството за транспорт и врски.

На кандидатите кои го положили испитот им се издава уверение за положен испит за професионална компетентност.

За полагање на испитот за професионална компетентност се плаќа надоместок.

Висината на надоместокот се утврдува врз основа на реалните трошоци потребни за спроведување на испитот.

Министерството за транспорт и врски води евиденција за лицата кои го положили испитот за професионална компетентност и за издадените сертификати за професионална компетентност.

Начинот и постапката на полагање на испитот, програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за професионална компетентност за превоз на стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба, формата и содржината на уверението за положен испит, формата и содржината на сертификатот, како и висината на надоместокот за полагање на испитот ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Член 259-г

Ќе се смета дека нема добар углед правно или физичко лице и одговорното лице во правното лице ако е во сила правосилна судска пресуда изречена за кривично дело против имотот, стопанството и од областа на безбедноста во јавниот сообраќај на внатрешните води и за други казниви дела за кои е предвидена затворска казна подолга од шест месеци.

Член 259-д

Солидна финансиска состојба се смета дека има правно или физичко лице кое ги има намирени обврските по основ на јавни давачки спрема државата во последните шест месеци.

Член 259-ѓ

На превозник по исклучок од членот 259-б став 2 точка 3 од овој закон, може привремено да му се одобри да врши превоз, но најмногу до една година со можност за продолжување, но не повеќе од шест месеци, во оправдани случаи поради смрт или физичка или деловна неспособност на физичкото лице, односно на управителот или одговорното лице за превоз во правното лице.

Член 259-е

Одредбите од членовите 259-б и 259-в од овој закон не се однесуваат на правни или физички лица кои вршат јавен превоз на стока по водните патишта во внатрешниот сообраќај со бродови со носивост помала од 200 тони при максимален гас.

Член 259-ж

Одобрението за вршење на јавен превоз на стока може да се одземе ако се утврди дека превозникот не исполнува некој од условите утврдени во членот 259-б од овој закон.

Член 259-з

Во Република Македонија се признаваат дипломите, сертификатите и други докази за признавање на професионална компетентност издадени во земјите членки на Европската унија."

Член 9

Членот 284 се менува и гласи:

„На постапката за добивање на концесија и склучување на договори за концесија се применуваат одредбите од Законот за концесии и јавно приватно партнерство."

Член 10

Во членот 301-а по алинејата 11 се додава нова алинеја 12, која гласи:

„- на видно место не истакнал регистарска ознака или име на чамецот."

Член 11

Во членот 304-а по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

„- на видно место не истакнал регистарска ознака или име на чамецот,"

Во алинејата 10 на крајот точката се брише и се додаваат зборовите: „и ставот 3."

Член 12

Одредбата од членот 259-з од овој закон ќе се применува по пристапувањето на Република Македонија во членство на Европската унија.

Член 13

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за внатрешната пловидба.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR LUNDRIM TË BRENDSEHEM

Neni 1

Në Ligjin për lundrim të brendshem ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 55/2007, 26/2009, 22/10, 23/11 dhe 53/11), në nenin 4-a fjalet: "të percaktuara në pajtim me Ligjin për transport të materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor " shlyhen.

Neni 2

Në nenin 7 fjalet: "kryejne mirembajtjen e" zevendesohen me fjalet: "menaxhojne me", kurse pika në fund të fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet: " në vijat lundruese".

Neni 3

Në nenin 9 paragrafi 2 shlyhet.

Neni 4

Në nenin 10 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Punet nga paragrafi 1 i ketij neni mund t'i kryeje personi i autorizuar juridik dhe/ose fizik nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve, që i ploteson kushtet si vijojne:

1) të jete i regjistruar për kryerje të puneve operative teknike në vijat lundruese të ujerave të brendshme;

2) të disponoje me pajisje perkatese për kryerje të puneve të mirembajtjes dhe shenimit të vijave lundruese në ujerat e brendshme dhe

3) të disponoje me kuader profesional perkates për kryerjen e puneve të mirembajtjes dhe shenimit të vijave lundruese në ujerat e brendshme, perkatesisht të kete së paku pese persona në marredhenie të rregullt pune, nga të cilet dy persona me arsim të larte (inxhinier i diplomuar i komunikacionit drejtimi komunikacioni uxor dhe inxhinier i diplomuar i ndertimtarise) dhe së paku tre persona me pergatitje të mesme profesionale (teknik i ndertimtarise apo teknik i komunikacionit).

Pajisjen e nevojshme për kryerje të puneve të mirembajtjes dhe shenimit të vijave lundruese në ujerat e brendshme, e percakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve."

Neni 5

Në nenin 68 pas paragrafit 6 shtohen dy paragrafe të rinj 7 dhe 8, si vijojne:

"Poseduesi i barkes detyrohet të parashtroje kerkese për leshimin e lejes së re për lundrim në rast kur e njejta humbet, asgjesohet apo demtohet.

Humbjen e lejes për lundrim, poseduesi i barkes detyrohet ta shpalle në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

Paragrafi 7 behet paragraf 9.

Neni 6

Pas nenit 70-b shtohet neni i ri 70-v si vijon:

"Neni 70-v

Personi që e drejton barken detyrohet që të parashtroje kerkese për dhenien e certifikates së re për aftesim për drejtim të barkes në rast kur e njejta humbet, asgjesohet ose demtohet.

Humbjen e certifikates për aftesim për drejtimin e barkes poseduesi i barkes obligohet që ta shpalle në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

Neni 7

Në nenin 251 paragrafi 1 fjalet: "dhe mallit" shlyhen.

Në paragrafin 2 pas fjales "transport" shtohen fjalet: "të udhetareve".

Neni 8

Pas nenit 259-a shtohen tete nene të reja 259-b, 259-v, 259-g, 259-d, 259-gj, 259-e, 259-zh dhe 259-z si vijojne:

"Neni 259-b

Transportues i vendit, transport publik të mallit në lundrimin e brendshem, ndershtetedor dhe nderkombetar mund të kryeje në baze të lejes.

Leje mund të marre personi juridik ose fizik (në tekstin e metejme: transportuesi) që eshte i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonise, për kryerjen e veprimtarise transport të mallrave në lundrimin e brendshem dhe i ploteson kushtet si vijojne:

1) të jete pronar i anijes, barkes ose skeles që i plotesoje kushtet e percaktuara me kete ligj;

2) me objektin lundruar të drejtoje personi me arsim të marre perkates të percaktuar me kete ligj;

3) drejtori perkatesisht personi pergjegjes për transport të posedoje certifikate për kompetence profesionale për kryerjen e transporti të mallrave në lundrimin e brendshem, ndershtetedor dhe nderkombetar (në tekstin metejme: certifikate);

4) të kete autoritet të mire dhe

5) të kete gjendje solide financiare.

Kerkesa për dhenien e lejes nga paragrafi 1 i ketij neni parashtrohet te Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve obligohet që në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të kerkeses të leshoje leje ose të miratoje aktvendim me të cilin kerkesa për dhenien e lejes refuzohet.

Formen dhe permbajtjen e kerkeses për dhenien e lejes nga paragrafi 1 i ketij neni dhe dokumentacionin e nevojshem, si dhe formen dhe permbajtjen e formularit të lejes, i percakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Për ankesen kunder aktvendimit me të cilin refuzohet kerkesa për dhenien e lejes vendos Komisioni Shtetedor për Vendimmarje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte.

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve obligohet që të vendose për ankesen e parashtruar në afat prej 30 ditesh nga dita e pranimit të ankeses.

Neni 259-v

Certifikaten nga neni 259-b paragrafi (2) pika 3 të ketij ligji e leshon Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, në baze të certifikates për provimin e dhene për kompetence profesionale.

Certifikate mund të marre personi që eshte pajisur me dituri dhe e ka dhene provimin profesional në pajtim me programin për dhenien e provimit për marrjen e certifikates për kompetence profesionale për transport të mallit në lundrimin e brendshem, ndershtetedor dhe nderkombetar.

Provimi jepet para komisioni të formuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Komisioni nga paragrafi 3 i ketij neni perbehet nga tre anetare të punesuar në Ministrine e Transportit dhe Lidhjeve.

Kandidateve që e kane dhene provimin u leshohet certifikate për provimin e dhene për kompetence profesionale.

Për dhenien e provimit për kompetence profesionale paguhet kompensim.

Lartesia e kompensimit percaktohet në baze të shpenzimeve reale të nevojshme për realizimin e provimit.

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve mban evidence për personat që e kane dhene provimin për kompetence profesionale dhe për certifikatat e leshuara për kompetence profesionale.

Menyren dhe proceduren për dhenien e provimit, programin për dhenien e provimit për marrjen e certifikates për kompetence profesionale për transport të mallit në lundrim të brendshem, ndershtetedor dhe nderkombetar, formen dhe permbajtjen e certifikates për provimin e dhene, formen dhe permbajtjen e certifikates si dhe lartesine e kompensimit për dhenien e provimit, i percakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Neni 259-g

Do të konsiderohet se nuk ka autoritet të mire personi juridik ose fizik dhe personi pergjegjes i personit juridik nese eshte në fuqi aktgjykimi i plotfuqishem gjyqesor i shqiptuar për veper penale kunder prones, ekonomise dhe nga sfera e sigurise në komunikacionin publik të ujerave të brendshme dhe për vepra tjera ndeshkuese për të cilat eshte parapare denim me burg më gjate se gjashte muaj.

Neni 259-d

Gjendje solide financiare konsiderohet se ka personi fizik ose juridik që i ka permbushur obligimet në baze të detrimenteve publike ndaj shtetit në gjashtë muajt e fundit.

Neni 259-gj

Transportuesit me perjashtim të nenit 259-b paragrafi (2) pika 3 të këtij ligji, mundet perkohesisht t'i lejohet të kryejë transport, por më së shumti deri në një vit me mundësi vazhdimi por jo më shumë se gjashtë muajt, në rast të arsyeshme për shkak të vdekjes ose paaftësisë fizike ose të punës të personit fizik, perkatesisht drejtuesit ose personit pergjegjes për transport të personi juridik.

Neni 259-e

Dispozitat e neneve 259-b dhe 259-v të këtij ligji nuk kanë të bëjnë me persona juridike ose fizike që kryejnë transport publik të mallit në vija ujore në komunikacionin e brendshëm me anije me fuqi bartoese më të vogël se 200 tone në vije maksimale të zhytjes.

Neni 259-zh

Leja për kryerjen e transportit publik të mallit mund të hiqet nese konstatohet se transportuesi nuk e ploteson ndonjë nga kushtet e percaktuara në nenin 259-b të këtij ligji.

Neni 259-z

Në Republikën e Maqedonise pranohen diplomat, certifikatat dhe deshmite tjera për njohjen e kompetencës profesionale të leshuara në vendet anetare të Bashkimit Evropian."

Neni 9

Neni 284 ndryshohet si vijon:

"Në procedurën për marrjen e koncesionit dhe lidhjen e marreveshjeve për koncesion zbatohen dispozitat e Ligjit për koncesione dhe partneritet privat publik."

Neni 10

Në nenin 301-a pas alineve 11 shtohet alineja e re 12, si vijon:

"-në vend të dukshëm nuk e ka vendosur shenjen e regjistrimit ose emrin e barkes."

Neni 11

Ne nenin 304-a pas alineve 5 shtohet alineja e re 6, si vijon:

"-në vend të dukshëm nuk e ka vendosur shenjen e regjistrimit ose emrin e barkes,".

Në alinene 10 në fund pika shlyhet dhe shtohen fjalet: "dhe paragrafi 3."

Neni 12

Dispozita e nenit 259-z të këtij ligji do të zbatohet pas aderimit të Republikës së Maqedonise në Bashkimin Evropian.

Neni 13

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktojë tekst të spastruar të Ligjit për lundrim të brendshëm.

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

3729.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 декември 2012 година.

Бр. 07-5004/1
4 декември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО**

Член 1

Во Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12 и 80/12), во членот 4 став 2 точка 58 потточката с) се брише.

Во ставот 3 во втората реченица по зборовите: „професионални пожарникари“ се додаваат зборовите: „персоналот за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта“.

Член 2

Во членот 5 став 3 по зборовите: „истражно тело“ се додаваат зборовите: „со својство на правно лице“.

Член 3

Во членот 18 по ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи:

“(12) Забрането е насочување на светла, ласери и одблесози кон воздухоплови во лет.”

Член 4

Во членот 56 став (5) по зборот „воздухоплови“ се додаваат зборовите: „на Република Македонија“.

Член 5

По членот 72 се додава нов член 72-а, кој гласи:

„Член 72-а

(1) Воените аеродроми, леталишта и терени кои ги исполнуваат условите за безбедно слетување и престој на воздухоплови се запишуваат во регистарот на воени аеродроми, леталишта и терени кој го води Министерството за одбрана.

(2) Формата, содржината и начинот на водење на регистарот на воени аеродроми, леталишта и терени ги пропишува министерот за одбрана.“

Член 6

Во членот 87 став (1) зборовите: „следниве добра и дејности од општ интерес, и тоа“ се бришат.

Член 7

Во членот 88 став (1) зборовите: „Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство“ се заменуваат со зборовите: „прописите од областа на концесиите и јавното приватно партнерство“.

Ставовите (4), (5) и (6) се бришат.

Член 8

Членот 90 се менува и гласи:

„Договорите за концесија или јавно приватно партнерство и права и обврските кои произлегуваат од истите можат да се пренесат со претходна писмена согласност од концедентот или јавниот партнер, доколку со тоа не се загрозува континуираното и квалитетното воспоставување на концесијата или јавното приватно партнерство.“

Член 9

Во членот 135 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, односно Министерството за транспорт и врски водат регистри за персоналот во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството, а кои се однесуваат на државните воздухоплови.

(4) Формата, содржината и начинот на водење на регистарот на персонал во воздухопловство за полициски воздухоплови ги пропишува министерот за внатрешни работи, за персоналот во воздухопловството за воени воздухоплови ги пропишува министерот за одбрана, за персоналот во воздухопловството за царински воздухоплови ги пропишува министерот за транспорт и врски.“

Член 10

Во членот 137 ставот (1) се менува и гласи:

„По завршување на стручното оспособување од членот 136 од овој закон во овластена организација или центар за обука, Агенцијата организира испит за стекнување на дозвола и/или овластување или за стекнување на уверение за стручна оспособеност за персоналот во воздухопловството, кога тоа е определено со прописите донесени врз основа на овој закон.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„Кандидатите за полагање на испит од ставот (1) на овој член плаќаат надоместок.“

Член 11

Во членот 139 став (1) зборовите: „го положил испитот од членот 137 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „ги исполнил условите од ставовите (2) и (3) на овој член“.

Член 12

Во членот 182 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Против решението на директорот на Агенцијата од ставот (1) на овој член, незадоволната странка има право на судска заштита пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.“

Член 13

Во членот 189 став (1) се додава нова точка 1, која гласи:

„1) не постапува по издадените наредби и/или оперативни директиви за безбедност и обезбедување од дејствија на незаконско постапување (член 9-д став (1) алинеја 12);“.

Точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

Во точката 7 која станува точка 8 зборовите: „(член 18 ставови (7) и (9))“ се заменуваат со зборовите: „или ако насочува светла, ласери или одблесоци кон воздухоплови во лет (член 18 ставови (7), (9) и (12))“.

Точките 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 стануваат точки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40.

Член 14

Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за воздухопловство.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членот 1 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2013 година.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR AVIACION**

Neni 1

Në Ligjin për aviacion (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numer 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12 dhe 80/12), në nenin 4 paragrafi 2 pika 58 nënpika x) shlyhet.

Në paragrafin 3 në fjaline e dyte pas fjaleve: “zjarrfikës profesionale” shtohen fjalet: “personeli për pranimin dhe dërgimin e mjeteve fluturuese, udhetareve, bagazhit, mallit dhe postës”.

Neni 2

Në nenin 5 paragrafi 3 pas fjaleve: “trup hetues” shtohen fjalet: “me cilesi të personit juridik.”

Neni 3

Në nenin 18 pas paragrafit (11) shtohet paragrafi i ri (12), si vijon:

“(12) Ndalohe orientimi i dritave, lasereve dhe reflektimeve drejt mjeteve fluturuese në fluturim.”

Neni 4

Në nenin 56 paragrafi (5) pas fjaleve: “mjeteve fluturuese” shtohen fjalet: “të Republikës së Maqedonisë”.

Neni 5

Pas nenit 72 shtohet neni i ri 72-a, si vijon:

“Neni 72-a

(1) Aeroportet, aerodromet dhe terrenet ushtarake që i plotesojne kushtet për aterrim dhe qëndrim të sigurt të mjeteve fluturuese regjistrohen në regjistrin e aeroportëve, aerodromeve dhe terreneve ushtarake që e mban Ministria e Mbrojtjes.

(2) Formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së regjistrit të aeroporteve, aerodromeve dhe terreneve ushtarake, i percakton ministri i Mbrojtjes.”

Neni 6

Në nenin 87 paragrafi (1) fjalet: “të mirat dhe veprimtarite vijuese me interes të përgjithshëm, dhe atë” shlyhen.

Neni 7

Në nenin 88 paragrafi (1) fjalet: “Ligjin për koncesione dhe lloje tjera të partneritetit privat publik” zevendesohen me fjalet: “rregullat nga sfera e koncesioneve dhe partneritetit privat publik”.

Paragrafet (4), (5) dhe (6) shlyhen.

Neni 8

Neni 90 ndryshohet si vijon:

“Marreveshjet për koncesion ose partneritet privat publik dhe të drejtat dhe obligimet që rezultojnë nga të njëjtat mund të barten me pajtim paraprak me shkrim nga koncedenti ose partneri publik, nese me kete nuk rrezikohet vendosja e vazhdueshme dhe kualitative e koncesionit ose partneritetit privat publik.”

Neni 9

Në nenin 135 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

“(3) Ministria e Puneve të Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, perkatesisht Ministria e Transportit dhe Lidhjeve mbajne regjistra për personelin e aviacionit i cili kryen dhe siguron pune me rendesi për sigurine e aviacionit, e të cilat kane të bejne me mjetet fluturuese shtetore.

(4) Formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së regjistrit të personelit të aviacionit për mjete fluturuese pollicore, i percakton ministri i Puneve të Brendshme, për personelin e aviacionit për mjete fluturuese ushtarake i percakton ministri i Mbrojtjes, për personelin e aviacionit për mjete fluturuese doganore i percakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.”

Neni 10

Në nenin 137 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Pas perfundimit të aftesimit profesional nga neni 136 i ketij ligji në organizaten e autorizuar ose qendren për trajnim, Agjencia organizon provim për marrjen e lejes dhe/ose autorizimit ose marrjen e certifikates për aftesim profesional për personelin e aviacionit, kur kjo eshte percaktuar me rregullat e miratuara në baze të ketij ligji.”

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Kandidatet për dhenien e provimit nga paragrafi (1) i ketij neni paguajne kompensim.”

Neni 11

Në nenin 139 paragrafi (1) fjalet: “e ka dhene provimin nga neni 137 i ketij ligji” zevendesohen me fjalet: “i ka plotesuar kushtet nga paragrafet (2) dhe (3) të ketij neni”.

Neni 12

Në nenin 182 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

“(3) Kunder aktvendimit të drejtorit të Agjencise nga paragrafi (1) i ketij neni, pala e pakenaqur ka të drejte mbrojtjeje gjyqesore në Gjykatën Administrative në afat prej 30 ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit.”

Neni 13

Në nenin 189 paragrafi (1) shtohet pika e re 1, si vijon:

“1) nuk vepron sipas urdhrave dhe/ose direktivave operative të dhena për siguri dhe sigurim nga veprimet e paligjshme (neni 9-d paragrafi (1) alineja 12);.

Pikat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6, behen pika 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7.

Në piken 7 e cila behet pika 8 fjalet: “(neni 18 paragrafet (7) dhe (9))” zevendesohen me fjalet: “apo nese orienton drita, lasere ose reflektime drejt mjeteve fluturuese në fluturim (neni 18 paragrafet (7), (9) dhe (12))”.

Pikat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dhe 39 behen pika 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dhe 40.

Neni 14

Dispozitat nenligjore të percaktuara me kete ligj do të miratohen në afat prej gjashte muajsh nga hyrja në fuqi e ketij ligji.

Neni 15

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për aviacion.

Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise”, ndersa dispozitat e nenit 1 të ketij ligji do të fillojne të zbatohen nga 1 janari 2013.

3730.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за железничкиот систем,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 декември 2012 година.

Бр. 07-5005/1
4 декември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 1

Во Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/10, 23/11 и 80/12), поглавјето XI. КОНЦЕСИЈА се менува и гласи: “XI. КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО”.

Член 2

Во членот 112 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) Договор за јавно приватно партнерство може да се воспостави за изградба и управување на железничка инфраструктура или за управување на дел или целата железничка инфраструктура согласно со Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

(2) Владата на Република Македонија, на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура, донесува одлука за започнување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавното приватно партнерство од ставот (1) на овој член врз основа на претходно изработена физибилити студија за оправданоста од доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство.”

Ставот (3) се брише.

Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи:

„(3) Правните лица кои учествуваат во постапката за воспоставување на јавно приватно партнерство од ставот (1) на овој член треба да имаат дозвола за управување со железничката инфраструктура и одобрение за сигурност за управување со железничка инфраструктура согласно со овој закон.“

Ставот (5) се брише.

Ставот (6) кој станува став (4) се менува и гласи:

„(4) Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство од ставот (1) на овој член се спроведува согласно со Законот за концесии и јавно приватно партнерство.”

Член 3

Членот 113 се менува и гласи:

„(1) Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба и управување на дел или целата железничка инфраструктура се склучува за период до 50 години.

(2) Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за управување на дел или целата железничка инфраструктура се склучува за период до 35 години.

(3) За периодот за кој е склучен договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство од ставовите (1) и (2) на овој член приватниот партнер не може да го пренесе договорот на друго правно лице.”

Член 4

Членот 114 се брише.

Член 5

Во членот 115 зборот “концесионерот” се заменува со зборовите: “приватниот партнер”.

Член 6

Во членот 116 зборот “концесионерот” се заменува со зборовите: “приватниот партнер”.

Член 7

Членот 117 се менува и гласи:

„Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство престанува да важи на начин и под услови предвидени во Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и условите утврдени во договорот.“

Член 8

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за железничкиот систем.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SISTEM HEKURUDHOR

Neni 1

Në Ligjin për sistem hekurudhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numer 48/10, 23/11 dhe 80/12), kreu XI. KONCESIONI ndryshohet si vijon: “XI. KONCESIONE DHE PARTNERITETI PRIVAT PUBLIK”.

Neni 2

Në nenin 112 paragrafet (1) dhe (2) ndryshohen, si vijon:

“(1) Marreveshje për partneritet privat publik mund të vendoset për ndertim dhe menaxhim të infrastruktures hekurudhore ose për menaxhim të një pjese apo tere infrastruktures hekurudhore në pajtim me Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrit që udheheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastruktures hekurudhore, miraton vendim për fillimin e procedurës për ndarjen e marreveshjes për vendosjen e partneritetit privat publik nga paragrafi (1) i këtij neni në baze të studimit të fizibilitetit të perpiluar paraprakisht për arsyeshmerine e ndarjes së marreveshjes për vendosjen e partneritetit privat publik.”

Paragrafi (3) shlyhet.

Paragrafi (4) i cili behet paragraf (3) ndryshohet si vijon:

“(3) Personat juridike që marrin pjese në procedurën për vendosjen e partneritetit privat publik nga paragrafi (1) i këtij neni, duhet të kene leje për menaxhim me infrastrukturen hekurudhore dhe leje sigurie për menaxhim me infrastrukturen hekurudhore në pajtim me kete ligj.”

Paragrafi (5) shlyhet.

Paragrafi (6) i cili behet paragraf (4) ndryshohet si vijon:

“(4) Procedura për ndarjen e marreveshjes për vendosjen e partneritetit privat publik nga paragrafi (1) i këtij neni, zbatohet në pajtim me Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik.”

Neni 3

Neni 113 ndryshohet si vijon:

“(1) Marreveshja për vendosjen e partneritetit privat publik për ndertim dhe menaxhim të një pjese apo tere infrastruktures hekurudhore lidhet për periudhe deri në 50 vjet.

(2) Marreveshja për vendosjen e partneritetit privat publik për menaxhim të një pjese apo tere infrastruktures hekurudhore lidhet për periudhe deri në 35 vjet.

(3) Për periudhen për të cilën është lidhur marreveshja për vendosjen e partneritetit privat publik nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni, partneri privat nuk mund t’ia barte marreveshjen personit tjetër juridik.”

Neni 4

Neni 114 shlyhet.

Neni 5

Në nenin 115 fjala “koncesionari” zevendesohet me fjalet: “partneri privat”.

Neni 6

Në neni 116 fjala “koncesionarin” zevendesohet me fjalet: “partnerin privat”.

Neni 7

Neni 117 ndryshohet si vijon:

“Marreveshja për vendosjen e partneritetit privat publik shfuqizohet në mënyrë dhe në kushte të parapara në Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik, si dhe kushtet e percaktuara në marreveshje.

Neni 8

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të percaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sistem hekurudhor.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

3731.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 декември 2012 година.

Бр. 07-5006/1
4 декември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11 и 54/11), во членот 2 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Под објекти од локално значење, во смисла на овој закон, покрај објектите од ставот (1) на овој член се подразбираат и помошни градби (гаража, остава) кои се во функција на објект за домување или друг вид на објект, базени на ниво на терен за индивидуална употреба (градби за кои согласно со Законот за градење градоначалникот на општината издава решение за изведување на градбата), времени објекти наменети за домување, како и објекти, односно посебни делови од објекти пренаменети без одобрение за пренамена.“

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (2)“, а по точката на крајот на ставот се додава нова реченица која гласи: „Доколку одредени делови, односно нивоа од бесправниот објект не се функционална целина, тие делови не се предмет на утврдување на правен статус и за истите може да се води постапка за добивање одо-

брение за градење согласно со Законот за градење, ако по извршеното вклопување на делот од објектот за кој е донесено решение за утврдување на правен статус, се предвидуваат услови за идна градба.“

Член 2

По членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:

„Член 2-а

(1) Предмет на овој закон не се канали во кои се поставени линиски инфраструктурни објекти кои претставуваат телекомуникациски водови.

(2) Каналите од ставот (1) на овој член се евидентираат во Регистар на подземни и надземни инфраструктурни објекти и придружни инсталации согласно со закон на име на Република Македонија.“

Член 3

Членот 3 се менува и гласи:

„Под утврдување на правен статус на бесправен објект се подразбира запишување на бесправните објекти од значење за Републиката, бесправните објекти од локално значење и бесправните објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита во јавната книга за запишување на правата на недвижности и вклопување на истите во урбанистичко-планската документација, односно запишување на електронските комуникациски мрежи и средства за потребата на јавната мобилна и фиксна телефонска комуникациска мрежа и на линиските инфраструктурни објекти кои се државен и локален пат во јавните книги за запишување на правата на недвижности, односно евидентирање на останатите линиски инфраструктурни објекти и електронски комуникациски мрежи и средства во Регистарот на подземни и надземни инфраструктурни објекти и придружни инсталации согласно со закон.“

Член 4

По членот 5 се додаваат два нови члена 5-а и 5-б, кои гласат:

„Член 5-а

Доколку барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект се однесува на повеќе објекти, се спроведува посебна постапка за утврдување на правен статус за секој бесправен објект.

Член 5-б

(1) Промена на барател за утврдување на правен статус се врши врз основа на барање за промена на барател, најдоцна до донесување на урбанистичка согласност.

(2) Кон барањето за промена на барател се доставува:

- изјава заверена на нотар дадена под кривична и материјална одговорност од страна на подносителот на барањето за утврдување на правен статус, со која тој потврдува дека е согласен постапката за утврдување на правен статус да продолжи на име на подносителот на барањето за промена на барател за утврдување на правен статус, а во случај подносителот на барањето за утврдување на правен статус да е починат се доставува изјава од неговите наследници,

- уверение за државјанство или копија од лична карта, односно копија од патна исправа за странско физичко лице, односно извод од Централниот регистар за правно лице (за подносителот на барањето за промена на барател за утврдување на правен статус) и

- договор за долготраен закуп на земјиштето склучен со сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето или изјава заверена на нотар со која сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на бесправниот објект на име на подносителот на барањето за промена на барател, доколку земјиштето е сопственост на друго физичко или правно лице, односно бесправниот објект е изграден на земјиште кое е сопственост на барателот и друго физичко или правно лице.

(3) Подносителот на барањето за промена на барател покрај доказите од ставот (2) на овој член е должен да ги достави и другите докази кои согласно со овој закон треба да се приложат кон барањето за утврдување на правен статус, доколку истите претходно не се доставени од страна на подносителот на барањето за утврдување на правен статус.

(4) По барањето за промена на барател за утврдување на правен статус се одлучува со заклучок против кој е дозволена посебна жалба.“

Член 5

Во членот 6 став (2) алинеја 1 зборовите: „дозвола за постојан престој“ се заменуваат со зборовите: „копија од патна исправа“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Доколку бесправниот објект е изграден на земјиште кое не е сопственост на барателот или на Република Македонија, односно земјиштето е сопственост на друго физичко или правно лице, односно бесправниот објект е изграден на земјиште кое е сопственост на барателот и друго физичко или правно лице, барателот покрај доказите од ставот (2) на овој член е должен да достави и договор за долготраен закуп на земјиштето склучен со сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето или изјава заверена на нотар со која сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на бесправниот објект и истиот да се запише во јавните книги за запишување на правата на недвижности на име на барателот.“

Во ставот (4) зборовите: „на кое како корисник е евидентиран поранешниот сопственик“ се заменуваат со зборовите: „на кое како корисник во имотниот лист е евидентиран поранешниот сопственик“, а точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и истото го користат повеќе од 20 години од денот на склучувањето на договорот.“

По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:

„(5) Доколку во случајот од ставот (4) на овој член постои неусогласеност на броевите на катастарските парцели кои се наведени во договорот за купопродажба и во имотниот лист, барателот е должен да достави и уверение за идентификација на катастарската парцела издадено од Агенцијата за катастар на недвижности.

(6) Доколку бесправниот објект е изграден на земјиште сопственост на Република Македонија на кое право на користење има друго физичко или правно лице, а земјиштето не е пренесено од поранешен сопственик врз основа на договор за купопродажба или земјиштето е пренесено од поранешен сопственик, но како корисник во имотниот лист не е евидентиран поранешниот сопственик, барателот е должен покрај доказите од ставот (2) на овој член да достави и изјава заверена на нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која ќе потврди дека предметното земјиште го користи повеќе од 20 години.“

Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (7), (8) и (9).

Член 6

Во членот 7 алинеја 2 по зборовите: „или потврда од барателот“ се додаваат зборовите: „или изјава заверена на нотар дадена под кривична и материјална одговорност од барателот“.

Во алинејата 3 сврзникот “и“ на крајот од реченицата се заменува со зборовите: “со имотен лист за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект и“.

Алинејата 4 се менува и гласи:

„- изјава заверена на нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека објектот е функционална целина и може да се употребува.“

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Доколку бесправниот објект е изграден на земјиште кое не е сопственост на барателот или на Република Македонија, односно земјиштето е сопственост на друго физичко или правно лице, односно бесправниот објект е изграден на земјиште кое е сопственост на барателот и друго физичко или правно лице, барателот покрај доказите од ставот (1) на овој член е должен да достави и договор за долготраен закуп на земјиштето склучен со сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето или изјава заверена на нотар со која сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на бесправниот објект или потврда за решени имотноправни работи за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект издадена од органот на државна управа надлежен за имотноправните работи.

(3) Доколку бесправниот објект е изграден на земјиште сопственост на Република Македонија на кое право на користење има друго физичко или правно лице, барателот е должен покрај доказите од ставот (1) на овој член да достави и изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност со која ќе потврди дека предметното земјиште го користи повеќе од 20 години.“

Член 7

Во членот 8 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Доколку бесправно изградените електронски комуникациски мрежи и средства се изградени на земјиште кое не е сопственост на барателот или на Република Македонија, односно земјиштето е сопственост на друго физичко или правно лице, односно истите се изградени на земјиште кое е сопственост на барателот и друго физичко или правно лице, барателот покрај доказите од ставот (2) на овој член е должен да достави и договор за долготраен закуп на земјиштето склучен со сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето или изјава заверена на нотар со која сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на бесправно изградените електронски комуникациски мрежи и средства.

(4) Доколку бесправно изградените електронски комуникациски мрежи и средства се изградени на земјиште сопственост на Република Македонија на кое право на користење има друго физичко или правно лице, барателот е должен покрај доказите од ставот (2) на овој член да достави и изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност, со која ќе потврди дека предметното земјиште го користи повеќе од три години.“

Во ставот (3) кој станува став (5) алинеја 3 по зборовите: “бесправниот објект“ се додаваат зборовите: “со имотен лист со запишано право на земјиштето под објектот на кој се поставени електронските комуникациски мрежи и средства“.

Во алинејата 4 зборовите: “од заедницата на сопственици на станови” се заменуваат со зборовите: “договор за поставување на електронски комуникациски мрежи и средства склучен со заедницата на сопственици на станови”, а сврзникот “и” на крајот од алинејата се заменува со точка.

Алинејата 5 се брише.

По ставот (3) кој станува став (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Доколку е поднесено барање за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства - колокации за потребата на јавната мобилна комуникациска мрежа, барателите кои се иматели на електронската комуникациска опрема која колоцира со антенискиот столб на колокацијата, покрај доказите утврдени во овој член треба да достават изјава од имателот на антенискиот столб со која истиот изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на електронската комуникациска опрема која колоцира со антенискиот столб или договор со имателот на антенискиот столб со кој е уредено правото на колокација.“

Ставот (4) станува став (7).

Член 8

Во членот 10 ставот (4) се менува и гласи:

„Во случај кога е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправен објект чија намена не е во согласност со намената на земјиштето на кое е изграден објектот утврдена во важечката урбанистичко-планска документација, или бесправниот објект е изграден на земјиште на кое согласно со важечката урбанистичко-планска документација е предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура, или бесправниот објект е изграден надвор од плански опфат, надлежниот орган донесува заклучок за прекин на постапката и по службена должност доставува барање до советот на општината, односно советот на општината во градот Скопје и Советот на градот Скопје заради донесување одлука дали во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши усогласување на намените, односно дали ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или пак истата нема да се предвиди, односно дали ќе се изврши проширување на планскиот опфат.“

Во ставот (6) зборовите: “по донесување правосилно решение во постапката за утврдување на правен статус на објектот на кој се поставени електронските комуникациски мрежи и средства” се заменуваат со зборовите: “по донесувањето на одлука од Советот на општината, односно Советот на општините во градот Скопје и Советот на градот Скопје.“

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Против заклучокот за прекин на постапката е дозволена посебна жалба.“

Член 9

Во членот 11 ставот (1) се менува и гласи:

„Единицата на локалната самоуправа, односно органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот во рок од една година од приемот на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект, односно од денот на продолжување на постапката, доколку истата била прекината, утврдува дали се исполнети условите за утврдување на правен статус пропишани со овој закон и издава урбанистичка согласност или донесува решение со кое се одбива барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект. Органот на државната управа над-

лежен за работите од областа на уредувањето на просторот, освен за линиските инфраструктурни објекти и електронските комуникациски мрежи и средства, урбанистичката согласност ја издава по претходно мислење од единицата на локалната самоуправа на чие подрачје е изграден бесправниот објект, за усогласеноста на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето на кое истиот е изграден, утврдена во важечката урбанистичко-планска документација.“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Единицата на локална самоуправа е должна мислењето од ставот (1) на овој член да го достави до органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот во рок десет работни дена од денот на приемот на барањето за мислење, во спротивно ќе се смета дека мислењето е позитивно и ако поради непостапувањето во иднина настанат штети, обврската за надоместок на штета ќе биде на товар на единицата на локалната самоуправа.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 10

Во членот 12 алинејата 4 се менува и гласи:

„- бесправниот објект е изграден на земјиште на кое барателот има право на сопственост или право на користење, или на земјиште сопственост на Република Македонија, или на земјиште за кое барателот има склучено договор за долготраен закуп со сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето или пак сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето има дадено изјава заверена на нотар со која е согласен да се утврди правен статус на бесправниот објект и истиот да се запише во јавните книги за запишување на правата на недвижности на име на барателот, или на земјиште пренесено од поранешен сопственик врз основа на договор за купопродажба на кое како корисник во имотниот лист е евидентиран поранешниот сопственик, а барателот го користи земјиштето повеќе од 20 години од денот на склучување на договорот за купопродажба, или на земјиште сопственост на Република Македонија на кое право на користење има друго физичко или правно лице, кое не е пренесено од поранешен сопственик врз основа на договор за купопродажба или кое е пренесено од поранешен сопственик, но како корисник во имотниот лист не е евидентиран поранешниот сопственик, а барателот земјиштето го користи повеќе од 20 години.“

Член 11

Во членот 13 алинеите 4 и 5 се менуваат и гласат:

„- бесправниот објект е изграден на земјиште на кое барателот има право на сопственост или право на користење или право на службеност, или на земјиште сопственост на Република Македонија, или на земјиште сопственост на Република Македонија на кое право на користење има друго физичко или правно лице, а барателот земјиштето го користи повеќе од 20 години, или на земјиште за кое барателот има склучено договор за долготраен закуп со сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето или пак сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето има дадено изјава заверена на нотар со која е согласен да се утврди правен статус на бесправниот објект, или на земјиште за кое е издадена потврда за решени имотноправни работи од страна на органот надлежен за имотноправните работи и

- бесправниот објект е функционална целина и може да се употребува.“

Член 12

Во членот 14 став (1) алинејата 4 се менува и гласи:
„- електронските комуникациски мрежи и средства се изградени на земјиште на кое барателот има право на сопственост или право на користење или право на службеност, или на земјиште сопственост на Република Македонија, или на земјиште сопственост на Република Македонија на кое право на користење има друго физичко или правно лице, а барателот земјиштето го користи повеќе од три години, или на земјиште за кое барателот има склучено договор за долготраен закуп со сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето, или пак сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето има дадено изјава заверена на нотар со која изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на бесправно изградените електронски комуникациски мрежи и средства.“

Алинејата 8 се менува и гласи:

„- има изјава од имателот на антенскиот столб со која истиот изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на електронската комуникациска опрема која колоцира со антенскиот столб или има договор склучен со имателот на антенскиот столб со кој е уредено правото на колокација, доколку се работи за електронски комуникациски мрежи и средства - колокации за потребата на јавната мобилна комуникациска мрежа.“

Во ставот (2) алинеја 4 зборовите: „од заедницата на сопственици на станови“ се заменуваат со зборовите: „договор за поставување на електронски комуникациски мрежи и средства склучен со заедницата на сопственици на станови.“

Алинејата 5 се брише.

Алинеите 6, 7 и 8 стануваат алинеи 5, 6 и 7.

Алинејата 9 која станува алинеја 8 се менува и гласи:

„- има изјава од имателот на антенскиот столб со која истиот изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на електронската комуникациска опрема која колоцира со антенскиот столб или има договор склучен со имателот на антенскиот столб со кој е уредено правото на колокација, доколку се работи за електронски комуникациски мрежи и средства - колокации за потребата на јавната мобилна комуникациска мрежа.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Доколку е поднесено барање за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства - колокации за потребата на јавната мобилна комуникациска мрежа, условите од ставот (1) алинеи 4 и 5 на овој член, односно условот од ставот (2) алинеја 5 на овој член треба да го исполни само барателот кој е имател на антенскиот столб.“

Член 13

Во членот 17 ставот (2) се менува и гласи:

„Сите видови бесправни објекти кои се наоѓаат во потенцијално нестабилна зона, за која од страна на советот на единицата на локалната самоуправа е донесена одлука согласно со членот 25 од овој закон, освен линиски инфраструктурни објекти, треба да ги исполнуваат стандардите за геомеханика.“

Во ставот (3) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „при што за електронски комуникациски мрежи и средства - колокации за потребата на јавната мобилна комуникациска мрежа, основен проект - фаза статика треба да достави само барателот кој е имател на антенскиот столб.“

Член 14

Во членот 18 ставот (1) се менува и гласи:

„Доколку бесправниот објект е изграден во граници на заштитено подрачје утврдено со закон, односно во национален парк, споменик на природата, парк на при-

родата, заштитен предел или повеќенаменско подрачје, во заштитен крајбрежен појас на природни и вештачки езера и речни корита, како и во прва и втора санитарно заштитна зона на извори на вода за пиење, надлежниот орган од членот 4 од овој закон, по службена должност прибавува мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање.“

Во ставот (2) зборовите: „археолошки локалитети заштитени со закон, како и во подрачје прогласено за споменичка целина“ се заменуваат со зборовите: „заштитено недвижно културно наследство (поединечни добра, целини и археолошки локалитети)“.

Во ставот (6) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „односно на другите објекти од јавен интерес утврдени со закон.“

По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:

„(7) Доколку бесправниот објект е изграден во заштитен појас на државни и локални патишта, односно во заштитен појас на железничка инфраструктура, надлежниот орган од членот 4 од овој закон по службена должност прибавува согласност од органот кој е надлежен за управување со патната и железничката инфраструктура.“

(8) Надлежните органи од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на овој член се должни да постапат по барањето на надлежниот орган од членот 4 од овој закон во рок од 30 дена од денот на приемот на истото, во спротивно ќе се смета дека немаат забелешки и ако поради нивното непостапување во иднина ќе настанат штети, обврската за надоместок на штета ќе биде на товар на органот, односно субјектот чие непостапување ја предизвикало штетата.“

Член 15

Во членот 20 ставот (1) се менува и гласи:

„По издавањето на урбанистичка согласност единицата на локалната самоуправа во рок од пет работни дена изготвува заклучок за плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект и истата му ја доставува на барателот. За објектите за кои е издадена урбанистичка согласност од страна на органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, а за кои согласно овој член се предвидува плаќање на надоместок за утврдување на правен статус, единицата на локалната самоуправа изготвува заклучок во рок од пет работни дена од денот на приемот на урбанистичката согласност во единицата на локалната самоуправа. Против заклучокот за плаќање надоместок е дозволена посебна жалба.“

Во ставот (2) по зборовите: „правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање“ се става запирка и се додаваат зборовите: „за трафостаници за викенд куќи“.

Во ставот (4) по точката се додава нова реченица која гласи: „По донесување на заклучокот за плаќање на надоместокот, имателите на станови во станбената зграда можат заедно да го платат вкупниот износ или пак секој имател на стан може да го плати поединечно делот од надоместокот кој се однесува за неговиот стан.“

Ставот (5) се менува и гласи:

„За објектите од значење за Републиката и за линиски инфраструктурни објекти согласно со Законот за градење и друг закон, чиешто иматели се државни органи, агенции и фондови основани од Република Македонија, за објектите чиешто иматели се правни лица во

доминантна сопственост на Република Македонија за објектите од локално значење и за линиски инфраструктурни објекти согласно со Законот за градење чишто иматели се единиците на локалната самоуправа и јавни претпријатија основани од единиците на локалната самоуправа, како и за објектите на јавните здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита, не се пресметува и не се плаќа надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект.

По ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:

„(6) За објектите од значење за Републиката согласно со Законот за градење и друг закон, чишто иматели се приватни субјекти или други мешовити субјекти со доминантна приватна сопственост се пресметува и се плаќа надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект. Висината на надоместокот за овие објекти, освен за објектите од ставот (2) на овој член, е еднаква на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште кој се пресметува во постапката за добивање на одобрение за градење за овој вид на објекти, при што во предвид се зема изградената површина на бесправниот објект, утврдена со геодетскиот елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен објект.

(7) За линиски инфраструктурни објекти чишто иматели се приватни субјекти или други мешовити субјекти со доминантна приватна сопственост, како и за електронски комуникациски мрежи и средства кои се линиски инфраструктурни објекти, се пресметува и се плаќа надоместок во зависност од должината на линискиот инфраструктурен објект, односно мрежа која е утврдена со геодетскиот елаборат за утврдување на фактичката состојба, и тоа: за должина до 1 км - 50 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на изготвување на пресметката, за должина од 1 км до 10 км - 100 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на изготвување на пресметката и за должина над 10 км - 150 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на изготвување на пресметката.“

Во ставот (6) кој станува став (8) по зборовите: “барателот може да го плати” се додава зборот “еднократно”, а зборот “пресметката” се заменува со зборот “заклучокот”.

По ставот (6) кој станува став (8) се додава нов став (9), кој гласи:

„(9) Средствата од надоместокот за утврдување на правен статус на сите видови бесправни објекти утврдени со овој закон, се приход на единиците на локалната самоуправа. Надоместокот за утврдување на правен статус за линиски инфраструктурни објекти и за електронски комуникациски мрежи и средства кои се линиски инфраструктурни објекти, кои поминуваат на подрачје на повеќе општини се дели подеднакво меѓу општините на чие подрачје поминува објектот.“

Ставот (7) станува став (10).

Во ставот (8) кој станува став (11) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „при што истите се должни да достават потврда од надлежен орган дека се корисници на социјална помош.“

Во ставот (9) кој станува став (12) зборот “пресметка” се заменува со зборот “заклучок”.

Во ставот (10) кој станува став (13) зборовите: “ставот (9)” се заменуваат со зборовите: “ставот (12)”, а зборот “пресметка” се заменува со зборот “заклучок”.

Ставот (11) кој станува став (14) се менува и гласи:

„(14) Доколку единицата на локалната самоуправа не донесе заклучок за плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект во рокот од ставот (13) на овој член, органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот ќе донесе заклучок за плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект.“

Член 16

По членот 20 се додава нов член 20-а, кој гласи:

„Член 20-а

(1) Надместокот за утврдување на правен статус на бесправен објект со повеќе намени се пресметува комбиниранио согласно со висината на надоместокот за соодветната намена на деловите од објектот чијашто површина е утврдена со геодетскиот елаборат за утврдување на фактичката состојба.

(2) При пресметување на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект за кој претходно е издадено одобрение за градење и е платен надоместок за уредување на градежно земјиште, а истиот е изграден спротивно на одобрението за градење при што целиот објект е бесправен, не се пресметува надоместок за површината на бесправниот објект за која е платен надоместок за уредување на градежно земјиште, а за површината на бесправниот објект за која не е платен надоместок за уредување на градежно земјиште се пресметува надоместок чија висина е два пати поголема од висината на надоместокот кој се пресметува согласно со членот 20 ставови (2), (3) и (6) од овој закон.

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член барателот е должен да достави соодветен доказ за претходно платен надоместок за уредување на градежно земјиште во постапката за издавање на одобрение за градење за предметниот објект.“

Член 17

Во членот 21 ставот (1) се менува и гласи:

„Со решение за утврдување на правен статус на бесправен објект се потврдува дека бесправниот објект од значење за Републиката, бесправниот објект од локално значење и бесправниот објект на здравствените установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита ги исполнува условите за вклопување во урбанистичко- планската документација и запишување во јавните книги за запишување на правата на недвижности, односно дека електронските комуникациски мрежи и средства за потребата на јавната мобилна и фиксна телефонска комуникациска мрежа и линиски инфраструктурен објект кој е државен и локален пат ги исполнуваат условите за запишување во јавните книги за запишување на правата на недвижности, а останатите линиски инфраструктурни објекти и електронски комуникациски мрежи и средства дека ги исполнуваат условите за евидентирање во Регистарот на подземни и надземни инфраструктурни објекти и придржни инсталации.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„За објектите од значење за Републиката и за линиски инфраструктурни објекти согласно со Законот за градење и друг закон, чишто иматели се приватни субјекти или други мешовити субјекти со доминантна

приватна сопственост, за објектите од локално значење согласно со Законот за градење, за објектите на приватните и мешовитите здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита, за електронските комуникациски мрежи и средства, надлежниот орган од ставот (2) на овој член е должен да донесе решение за утврдување на правен статус во рок од пет работни дена од денот на доставувањето на доказ за платен надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект или договор за одложено плаќање на овој надоместок или потврда дека барателот е корисник на социјална помош.“

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:

„(4) За објектите од значење за Републиката и за линиски инфраструктурни објекти согласно со Законот за градење и друг закон, чиешто иматели се државни органи, агенции и фондови основани од Република Македонија, за објектите чиешто иматели се правни лица во доминантна сопственост на Република Македонија, за објектите од локално значење и за линиски инфраструктурни објекти согласно со Законот за градење чиешто иматели се единиците на локалната самоуправа и јавни претпријатија основани од единиците на локалната самоуправа, како и за објектите на јавните здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита, надлежниот орган од ставот (2) на овој член е должен да донесе решение за утврдувањето на правен статус во рок од пет работни дена од денот на издавањето на урбанистичка согласност.

(5) За станбени згради за колективно домување може да се донесе целосно решение за утврдување на правен статус на целиот бесправен објект, доколку сите иматели на станови во станбената зграда заедно го платиле, односно регулирале надоместокот за утврдување на правен статус на бесправен објект или делумно решение за утврдување на правен статус на поединечни делови од бесправниот објект, доколку имател на стан поединечно го платил, односно регулирал делот од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправен објект, кој се однесува за неговиот стан.

(6) За електронски комуникациски мрежи и средства - колокации за потребата на јавната мобилна комуникациска мрежа се издава поединечно решение за утврдување на правен статус за секоја опрема која е дел од колокацијата.“

Ставот (4) кој станува став (7) се менува и гласи:

„(7) Решението за утврдување на правен статус на бесправен објект од значење за Републиката, бесправен објект од локално значење, бесправен објект на здравствените установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита, електронски комуникациски мрежи и средства за потребата на јавната мобилна и фиксна телефонска комуникациска мрежа и линиски инфраструктурен објект кој е државен и локален пат против кое не е изјавена жалба, или пак жалбата е искористена, претставува правен основ за запишување на правото на сопственост на објектот во јавната книга за запишување на правата на недвижностите, а за сите останати линиски инфраструктурни објекти, како и за електронски комуникациски мрежи и средства, претставува правен основ за евидентирање во Регистарот на подземни и надземни инфраструктурни објекти и придружни инсталации согласно со закон.“

По ставот (4) кој станува став (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Надлежниот орган кој го донел решението за утврдување на правен статус на линиски инфраструктурен објект (освен за државен и локален пат) и реше-

нието за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства (освен за електронски комуникациски мрежи и средства за потребата на јавната мобилна и фиксна телефонска комуникациска мрежа) е должен истото да го достави до надлежниот орган за водење на Регистарот од ставот (7) на овој член, заради нивно евидентирање.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (9) и (10).

Член 18

По членот 21-а се додава нов член 21-б, кој гласи:

„Член 21-б

Урбанистичка согласност и решение за утврдување на правен статус на бесправен објект кои се издадени спротивно на одредбите од овој закон се ништовни.“

Член 19

Во членот 22 ставови (1) и (2) по зборовите: “Против решението“ се става запирка и се додаваат зборовите: “односно заклучокот“, а по зборовите: “приемот на решението“ се става запирка и се додаваат зборовите: “односно заклучокот“.

Член 20

Членот 23 се менува и гласи:

„(1) Земјиште сопственост на Република Македонија на кое во јавната книга за запишување на правата на недвижностите има запишано право на сопственост на објект врз основа на решение за утврдување на правен статус на бесправен објект, по донесување на урбанистичко-планска документација со која е вклопен објектот доколку истиот претходно не е вклопен, сопственикот на објектот може да го откупи во согласност со Законот за градежно земјиште.

(2) Земјиште сопственост на Република Македонија на кое во јавната книга за запишување на правата на недвижностите има запишано право на сопственост на електронска комуникациска опрема која е дел од колокација за потребата на јавна мобилна комуникациска мрежа, може да го откупи само сопственикот на антенскиот столб.“

Член 21

По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи:

„Член 24-а

Лицата кои ќе извршат доградба или надградба на бесправен објект за кој е поднесено барање за утврдување на правен статус, како и службените лица кои ќе донесат решение за утврдување на правен статус на бесправни објекти или делови од објекти кои не се евидентирани во записникот за увид на самото место изготвен согласно со членот 9 од овој закон, се кривично одговорни согласно со Кривичниот законик за кривичните дела бесправно градење, односно злоупотреба на службена положба.“

Член 22

Во членот 28 став (1) алинеја 2 зборот “пресметка“ се заменува со зборот “заклучок“.

Во алинејата 3 по зборовите: “став (3)“ се додаваат зборовите: “и став (4)“.

Во ставот (2) алинеја 2 по зборовите: “став (3)“ се додаваат зборовите: “и став (4)“.

Во ставот (3) зборовите: “став (7)“ се заменуваат со зборовите: “став (10)“.

Член 23

Во членот 31 по зборот “кривичните“ се додаваат зборовите: “и граѓанските“.

Член 24

Барателите кои кон барањето за утврдување на правен статус до влегувањето во сила на овој закон немаат доставено геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект, треба истиот да го достават најдоцна 18 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, а во спротивно надлежниот орган ќе го одбие барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект.

Член 25

При пресметување на висината на надоместокот за утврдување на правен статус на објектите од значење за Републиката согласно со Законот за градење и друг закон, чишто иматели се приватни субјекти или други мешовити субјекти со доминантна приватна сопственост, предвид се зема висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за овој вид објекти која е утврдена од единиците на локалната самоуправа до денот на влегувањето во сила на Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11).

При пресметување на висината на надоместокот за утврдување на правен статус на бесправните објекти се применуваат коефициентите кои се утврдени со Правилникот за степенот на уредувањето на градежно земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост до денот на влегувањето во сила на Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11).

Член 26

Започнатите постапки за утврдување на правен статус на бесправен објект ќе продолжат согласно со одредбите од овој закон.

Член 27

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија во рок од 30 дена од објавувањето на овој закон да утврди пречистен текст на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR VEPRIM ME OBJEKTE TË NDERTUARA PA
LEJE**

Neni 1

Ligji për veprim me objekte të ndertuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 23/11 dhe 54/11) në nenin 2 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Objekte me rendesi lokale sipas këtij ligji, krahas objekteve nga paragrafi (1) i këtij neni nenkuptohen edhe ndertimet ndihmese (garazhi, magazina) që janë në funksion të objektit të banimit ose të ndonjë objekti tjetër, pishina në nivel të terrenit për përdorim individual (ndertime për të cilat në pajtim me Ligjin për ndertim, kryetari i komunes

leshon aktvendim për realizimin e ndertimit), objektet e perkohshme të dedikuara për banim, si dhe objekte perkatesisht pjeset e vecanta të objekteve të ridedikuara pa leje për ridedikim."

Në paragrafin (2) që behet paragraf (3) fjalet: "paragrafi (1)" zevendesohen me fjalet: "paragrafet (1) dhe (2)", e pas pikes në fund të paragrafit shtohet fjali e re si vijon: "Nese pjese të caktuara perkatesisht nivele të objektit pa leje nuk janë teresi funksionale, ato pjese nuk janë objekt i percaktimit të statusit ligjor dhe për të njëjtat mund të udhëhiqet procedure për marrjen e lejes për ndertim në pajtim me Ligjin për ndertim, nese pas perfshirjes së kryer të pjesës së objektit për të cilin është miratuar aktvendim për percaktimin e statusit juridik, parashihen kushte për ndertim të ardhshëm."

Neni 2

Pas nenit 2 shtohet nen i ri 2-a, si vijon:

"Neni 2-a

(1) Lende e këtij ligji nuk janë kanalet në të cilat janë vendosur objekte të linjes infrastrukture që paraqesin linja telekomunikuese.

(2) Kanalet nga paragrafi (1) i këtij neni evidentohen në Regjistrin e objekteve infrastrukture mbitokesore dhe nentokesore dhe instalimeve percjellese në pajtim me Ligjin për regjistrimin e objekteve infrastrukture mbitokesore dhe nentokesore dhe instalimeve percjellese sipas ligjit në emer të Republikës së Maqedonisë."

Neni 3

Neni 3 ndryshohet si vijon:

"Me percaktim të statusit juridik të objektit pa leje nenkuptohet regjistrimi i objekteve pa leje me rendesi për Republikën e Maqedonisë, objekteve pa leje me rendesi lokale dhe objekteve pa leje të institucioneve shëndetësore për mbrotje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare, në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive dhe perfshirjen e tyre në dokumentacionin e planit urbanistik, perkatesisht regjistrimi i rrjeteve elektronike të komunikimit dhe mjeteve për nevojën e rrjetit të komunikimit telefonik publik fiks dhe mobil dhe të objekteve të vijave infrastrukture që janë rruge shtetërore dhe lokale në librat publike për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive, perkatesisht evidentimi i objekteve tjera të vijave infrastrukture dhe rrjeteve dhe mjeteve të komunikimit elektronik në Regjistrin e objekteve infrastrukture nentokesore dhe mbitokesore dhe instalimeve percjellese në pajtim me ligjin."

Neni 4

Pas nenit 5 shtohen dy nene të reja 5-a dhe 5-b, si vijojne:

"Neni 5-a

Nese kerkesa për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje parashtrohet për më shume objekte, zbatohet procedure e vecante për percaktimin e statusit juridik për çdo objekt pa leje.

Neni 5-b

(1) Ndryshimi i kerkuesit për percaktimin e statusit juridik kryhet në baze të kerkeses për ndryshimin e kerkuesit, më së voni deri në miratimin e pelqimit urbanistik.

(2) Me kerkese për ndryshimin e kerkuesit parashtrohet:

- deklarate e vertetuar te noteri e dhene nën pergjegjesi penale dhe materiale nga parashtruesi i kerkeses për percaktimin e statusit juridik, me të cilën ai verteton se pajtohet që procedura e percaktimit të statusit juridik të vazhdoje në

emer të parashtruesit të kerkeses për ndryshimin e kerkuesit për percaktimin e statusit juridik, e në rast se parashtruesi i kerkeses për percaktimin e statusit juridik ka vdekur, jepet deklarate nga trashëgimtarët e tij,

- certifikata e shtetësisë, ose kopje e leternjoftimit perkatesisht kopje e pasaportes për persona fizike të huaj, perkatesisht certifikata nga Regjistri Qendror për person juridik (për parashtruesin e kerkeses për ndryshim të kerkuesit për percaktimin e statusit ligjor) dhe

- marreveshje për qira afatgjatë të tokës të lidhur me pronarin, perkatesisht bashkepronarin e tokës ose deklarate e vertetuar te noteri me të cilën pronari perkatesisht bashkepronari i tokës deklaron se pajtohet që të percaktohet statusi juridik i objektit pa leje në emer të parashtruesit të kerkeses për ndryshimin e kerkuesit, nese toka është në pronësi të ndonjë personi tjetër fizik ose juridik, perkatesisht objekti pa leje është ndertuar në toke që është në bashkepronësi të kerkuesit dhe personit tjetër fizik ose juridik.

(3) Parashtruesi i kerkeses për ndryshimin e kerkuesit krahas argumenteve nga paragrafi (2) i këtij neni, obligohet që t'i dorëzojë edhe deshmite tjera që në pajtim me kete ligj duhet të parashtrohen me kerkese për percaktimin e statusit juridik, nese të njëjtat paraprakisht nuk janë dorëzuar nga parashtruesi i kerkeses për percaktimin e statusit juridik.

(4) Për kerkesen për ndryshimin e kerkuesit për percaktimin e statusit juridik vendoset me konkluzion, kunder të cilit lejohet ankese e vecante."

Neni 5

Në nenin 6 paragrafi (2) alineja 1 fjalet: "leje për vendbanim të përhershëm" zëvendësohet me fjalet: "kopje të pasaportes".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Nese objekti pa leje është ndertuar në toke që nuk është prone e kerkuesit apo e Republikës së Maqedonisë, perkatesisht toka është prone e personit tjetër fizik ose juridik, perkatesisht objekti pa leje është ndertuar në toke që është në bashkepronësi të kerkuesit dhe personit tjetër fizik ose juridik, kerkuesi krahas deshmive nga paragrafi (2) i këtij neni, duhet të dorëzojë marreveshje për qira afatgjatë të tokës të lidhur me pronarin perkatesisht bashkepronarin e tokës ose deklarate të vertetuar te noteri me të cilën pronari, perkatesisht bashkepronari i tokës deklaron se pajtohet që të percaktohet statusi juridik i objektit pa leje dhe i njëjti të regjistrohet në librat publike për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive në emer të kerkuesit."

Në paragrafin (4) fjalet: "në të cilën si shfrytëzues është regjistruar pronari i meparshëm" zëvendësohen me fjalet: "në të cilën si shfrytëzues në aktzoterim janë evidentuar pronari i meparshëm", e pika në fund të fjalise fshihet dhe shtohen fjalet: "dhe të njëjten e shfrytëzojnë më shumë se 20 vjet nga dita e lidhjes së kontratës."

Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafe të rinj (5) dhe (6), si vijojne:

"(5) Nese në rastin nga paragrafi (4) i këtij neni, ekziston mosperputhje e numrave të parcelave kadastrale që janë shenuar në kontratë për shitblerje dhe në aktzoterim, kerkuesi obligohet që të dorëzojë certifikate për identifikimin e parceles kadastrale të leshuar nga Agjencia për Kadastr të Patundshmerive.

(6) Nese objekti pa leje është ndertuar në toke prone e Republikës së Maqedonisë për të cilën të drejte shfrytëzimi ka ndonjë person tjetër fizik ose juridik, e toka nuk është bartur nga pronari i meparshëm në baze të kontratës së shitblerjes ose toka është bartur nga pronari i meparshëm por si shfrytëzues në aktzoterim nuk është evidentuar pronari i meparshëm, kerkuesi obligohet që karahas deshmive nga paragrafi (2) i këtij neni të dorëzojë edhe deklarate të

vertetuar te noteri, e dhene me pergjegjesi penale dhe materiale me të cilën do të vertetojë se token në fjale e shfrytëzon më shumë se 20 vite."

Paragrafet (5), (6) dhe (7) behen paragraf (7), (8) dhe (9).

Neni 6

Në nenin 7 alineja 2 pas fjaleve: "ose vertetim nga kerkuesi" shtohen fjalet: "ose deklarate të vertetuar te noteri e dhene me pergjegjesi penale dhe materiale nga kerkuesi,".

Në alinene 3 lidheza "dhe" në fund të fjalise zëvendësohet me fjalet: "me aktzoterim të tokës ku është ndertuar objekti pa leje dhe".

Alineja 4 ndryshohet si vijon:

"- deklarate të vertetuar te noteri e dhene me pergjegjesi penale dhe materiale me të cilën kerkuesi do të vertetojë se objekti është teresi funksionale dhe mund të perdoret."

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafe të rinj (2) dhe (3), si vijojne:

"(2) Nese objekti pa leje është ndertuar në toke që nuk është prone e kerkuesit apo e Republikës së Maqedonisë, perkatesisht toka është prone e personit tjetër fizik ose juridik, perkatesisht objekti pa leje është ndertuar në toke që është bashkepronësi e kerkuesit dhe personit tjetër fizik ose juridik, kerkuesi krahas deshmive nga paragrafi (1) i këtij neni, duhet të dorëzojë edhe marreveshje për qira afatgjatë të tokës të lidhur me pronarin, perkatesisht bashkepronarin e tokës ose deklarate të vertetuar te noteri me të cilën pronari, perkatesisht bashkepronari i tokës deklaron se pajtohet që të percaktohet statusi juridik i objektit pa leje ose vertetim për punë të zgjidhura pronesore - juridike të tokës ku është ndertuar objekti pa leje, të leshuar nga organi i administratës shtetërore, kompetent për punët pronesore-juridike.

(3) Nese objekti pa leje është ndertuar në toke prone e Republikës së Maqedonisë për të cilën të drejte shfrytëzimi ka personi tjetër fizik ose juridik, kerkuesi obligohet që karahas deshmive nga paragrafi (1) i këtij neni, të dorëzojë edhe deklarate të vertetuar te noteri e dhene me pergjegjesi penale dhe materiale me të cilën do të vertetojë se token në fjale e shfrytëzon më shumë se 20 vite."

Neni 7

Në nenin 8 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të rinj (3) dhe (4), si vijojne:

"(3) Nese rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit të ndertuara pa leje janë ndertuar në toke që nuk është prone e kerkuesit apo e Republikës së Maqedonisë, perkatesisht toka është prone e personit tjetër fizik ose juridik, perkatesisht ato janë ndertuar në toke që është bashkepronësi e kerkuesit dhe personit tjetër fizik ose juridik, kerkuesi krahas deshmive nga paragrafi (2) i këtij neni, obligohet që të dorëzojë edhe marreveshje për qira afatgjatë të tokës të lidhur me pronarin, perkatesisht bashkepronarin e tokës ose deklarate të vertetuar te noteri me të cilën pronari, perkatesisht bashkepronari i tokës deklaron se pajtohet që të percaktohet statusi juridik i rrjeteve dhe mjeteve elektronike të komunikimit të ndertuara pa leje.

(4) Nese rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit të ndertuara pa leje janë ndertuar në toke prone e Republikës së Maqedonisë në të cilën të drejte shfrytëzimi ka personi tjetër fizik ose juridik, kerkuesi obligohet që karahas deshmive nga paragrafi (2) i këtij neni të dorëzojë edhe deklarate të vertetuar te noteri, të dhene me pergjegjesi penale dhe materiale me të cilën do të vertetojë se token në fjale e shfrytëzon më shumë se tre vite."

Në paragrafin (3) i cili behet paragraf (5) në alinene 3 pas fjaleve: objekt pa leje" shtohen fjalet: "me aktzoterim me të drejte të regjistruar të tokës nën objektin në të cilin janë vendosur rrjetet dhe mjetet e komunikimit elektronike".

Në alinene 4 fjalet: "nga bashkësia e pronareve të bane-save" zevendesohen me fjalet: "marreveshje për vendosjen e rrjeteve dhe mjeteve elektronike të komunikimit të lidhur me bashkësinë e pronareve të banesave.", ndersa lidheza "dhe" në fund të alinene zevendesohet me pike.

Alineja 5 shlyhet.

Pas paragrafit (3) i cili behet paragraf (5) shtohet para-graf i ri (6), si vijon:

"(6) Nese eshte parashtruar kerkese për percaktim të statusit juridik të rrjeteve dhe mjeteve elektronike të komu-nikimit të ndertuara pa leje-kolokacione për nevojën e rrje-tit të komunikimit mobil publik, kerkuesit që jane posedues të pajisjes së komunikimit elektronik që kolocon me shtyllen e antenes të kolokacionit, krahas deshmive të per-caktuara në kete nen, duhet të dorezojne deklarate nga po-seduesi i shtylles së antenes, me të cilën ai deklaron se paj-tohet të percaktohet statusi juridik i pajisjes së komuniki-mit elektronik që kolokon me shtyllen e antenes apo marre-veshje me poseduesin e shtylles së antenes, me të cilën esh-te e rregulluar e drejta e kolokimit."

Paragrafi (4) behet paragraf (7).

Neni 8

Në nenit 10 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Në rast kur kerkesa eshte parashtruar për ta percaktuar statusin juridik të objektit pa leje dedikimi i të cilit nuk eshte në perputhje me dedikimin e tokës në të cilën eshte ndertuar objekti, të percaktuar në dokumentacionin valid të planit ur-banistik, ose objekti pa leje eshte ndertuar në toke në të cilën sipas dokumentacionit valid të planit urbanistik eshte parapar-e ndertimi i infrastruktures së komunikacionit, ose objekti pa leje eshte ndertuar jashte perfshirjes së planit, organi kompetent miraton konkluzion për nderprejen e procedures dhe me detyre zyrtare paraqet kerkese te Keshilli komunal, perkatesisht Keshilli i komunave të Qytetit të Shkupit dhe Keshilli i Qytetit të Shkupit për miratim të vendimit nese në dokumentacionin e ardhshëm të planit urbanistik do të kry-het harmonizim i dedikimeve, perkatesisht nese do të kryhet ndryshimi i trasese së infrastruktures së komunikacionit ose e njëjta nuk do të parashihet, perkatesisht nese do të kryhet zgjerimi i perfshirjes së planit."

Në paragrafin (6) fjalet: "pas miratimit të aktvendimit të plotfuqishëm në procedurën për percaktim të statusit ju-ridik të objektit në të cilin jane vendosur rrjetet dhe mjetet e komunikimit elektronik" zevendesohen me fjalet: "pas miratimit të vendimit nga Keshilli komunal, Keshilli i ko-munave në Qytetin e Shkupit dhe Keshilli i Qytetit të Shkupit."

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

"(7) Kunder konkluzionit për nderprerjen e procedures lejohet ankese e vecante."

Neni 9

Në nenin 11 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Njesia e vetadministrimit lokal, perkatesisht organi i administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësor, në afat prej një viti nga pranimi i kerkeses për percaktimin e statusit juridik të ob-je-ktit pa leje, perkatesisht nga dita e vazhdimit të procedures nese e njëjta eshte nderprere, konstaton nese jane plotesuar kushtet për percaktimin e statusit juridik të percaktuar me kete ligj dhe leshon pelqim urbanistik ose miraton aktven-dim me të cilën refuzohet kerkesa për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje. Organi i administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e rregullimit hapësor, per-vec për objektet e linjes infrastrukture dhe rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit, pelqimin urbanistik e jep pas mendimit paraprak të njesise së vetadministrimit

lokal në rajonin e të cilit eshte ndertuar objekti pa leje, për harmonizimin e dedikimit të objektit pa leje me dedikimin e tokës në të cilën i njëjti eshte ndertuar, të perckatuat në dokumentacionin valid të planit urbanistik."

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Njesia e vetadministrimit lokal detyrohet që men-dimin nga paragrafi (1) i ketij neni ta dorezoje te organi i administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësor, në afat prej dhjete diteve të punes nga dita e marrjes së kerkeses për mendim, në të kunderten do të konsiderohet se mendimi eshte pozitiv dhe nese për shkak të mosveprimit në të ardhmen shkaktohen deme, obligimi për kompensim të demit do të jete në lloga-ri të njesise së vetadministrimit lokal."

Paragrafi (2) behet paragraf (3).

Neni 10

Në nenin 12 alineja 4 ndryshohet si vijon:

"- objekti pa leje eshte ndertuar në toke në të cilën ker-kuesi ka të drejte pronesie ose të drejte shfrytezimi të tokës prone e Republikës së Maqedonise, ose të tokës për të cilën kerkuesi ka lidhur marreveshje për qira afatgjate me pronar-in, perkatesisht bashkepronarin e tokës ose me deklarate të vertetuar te noteri me të cilën pronari, perkatesisht bashke-pronari i tokës deklaron se pajtohet që të percaktohet statu-si juridik i objektit pa leje dhe i njëjti të regjistrohesh në li-brat publike për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive në emer të kerkuesit ose të tokës së bartur nga pronari i me-parshem në baze të marreveshjes për shitblerje në të cilën si shfrytezues në aktzoterim eshte evidentuar pronari i meparsh-em, e kerkuesi e shfrytezon token më shume se 20 vite nga dita e lidhjes së marreveshjes për shitblerje ose token prone e Republikës së Maqedonise për të cilën të drejte shfrytezimi ka personi tjetër fizik ose juridik, që nuk eshte bartur nga pronari i meparshem në baze të marreveshjes së shitblerjes ose që eshte bartur nga pronari i meparshem por si shfrytezu-es në aktzoterim nuk eshte evidentuar pronari i meparshem, e kerkuesi token e shfrytezon më shume se 20 vite,"

Neni 11

Në nenin 13 alinete 4 dhe 5 ndryshohen si vijojne:

"- objekti pa leje eshte ndertuar në toke në të cilën ker-kuesi ka të drejte pronesie ose të drejte perdorimi të të drej-tes së servitutit, ose në toke prone e Republikës së Maqe-donise, ose në toke prone e Republikës së Maqedonise në të cilën të drejte shfrytezimi ka personi tjetër fizik ose juri-dik, e kerkuesi i tokës e shfrytezon më shume se 20 vite, apo toke për të cilën kerkuesi ka lidhur marreveshje për qi-ra afatgjate me pronarin, perkatesisht bashkepronarin e to-kes ose pronari perkatesisht bashkepronari i tokës ka dhene deklarate të vertetuar te noteri me të cilën pajtohet që të percaktohet statusi juridik i objektit pa leje, ose toke për të cilën eshte leshuar vertetim për ceshtje të zgjidhura prone-sore juridike nga organi kompetent për ceshtje pronesore juridike dhe

- objekti pa leje eshte teresi funksionale dhe mund të perdoret."

Neni 12

Në nenin 14 paragrafi (1) alineja 4 ndryshohet si vijon:

"- rrjetet dhe mjetet e komunikimit elektronik jane ndertuar në toke në të cilën kerkuesi ka të drejte pronesie ose të drejte shfrytezimi ose të drejte servituti ose në toke prone e Republikës së Maqedonise, apo toke prone e Re-publikës së Maqedonise në të cilën të drejte shfrytezimi ka personi tjetër fizik ose juridik, e kerkuesi token e shfryte-zon më shume se tre vite, ose në toke për të cilën kerkuesi ka lidhur marreveshje për qira afatgjate me pronarin, per-

katesisht bashkepronarin e tokes ose pronari perkatesisht bashkepronari, ka dhene deklarate të vertetuar te noteri me të cilën deklaron së pajtohet që të percaktohet statusi juridik i rrjeteve dhe mjeteve të komunikimit elektronik të ndertuara pa leje,".

Alineja 8 ndryshohet si vijon:

"- ka deklarate nga poseduesi i shtylles së antenes, me të cilën ai deklaron se pajtohet të percaktohet statusi juridik i pajisjes së komunikimit elektronik që kolokon me shtyllën e antenes apo ka marreveshje të lidhur me poseduesin e shtylles së antenes, me të cilën është e rregulluar e drejta e kolokimit, nese behet fjale për rrjete dhe mjete të komunikimit elektronik-kolokime për nevojen e rrjetit të komunikimit mobil publik."

Në paragrafin (2) alineja 4 fjalet: "nga bashkësia e pronareve të banesave" zevendesohen me fjalet: "marreveshje për vendosjen e rrjeteve dhe mjeteve të komunikimit elektronik, të lidhur me bashkësinë e pronareve të banesave."

Alineja 5 fshihet.

Alinete 6, 7 dhe 8 behen aline 5, 6 dhe 7.

Alineja 9 që behet aline 8 ndryshohet si vijon:

"- ka deklarate nga poseduesi i shtylles së antenes, me të cilën ai deklaron se pajtohet të percaktohet statusi juridik i pajisjes së komunikimit elektronik që kolocon me shtyllën e antenes apo ka marreveshje të lidhur me poseduesin e shtylles së antenes, me të cilën është e rregulluar e drejta e kolokimit, nese behet fjale për rrjete dhe mjete të komunikimit elektronik-kolokime për nevojen e rrjetit të komunikimit mobil publik."

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Nese është parashtruar kerkese për percaktim të statusit të rrjeteve dhe mjeteve të komunikimit elektronik-kolokime për nevojen e rrjetit të komunikimit mobil publik, kushtet nga paragrafi (1) alinete 4 dhe 5 të ketij neni, perkatesisht kushtin nga paragrafi (2) alineja 5 e ketij neni, duhet ta plotesojë vetem kerkuesi i cili është posedues i shtylles së antenes."

Neni 13

Në nenin 17 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Të gjitha objektet pa leje që gjenden në zone potencia-lish të jostabile, për të cilën nga Keshilli i njesise së vetad- ministrimit lokal është marre vendim në pajtim me nenin 25 të ketij ligji, pervec objekteve të linjes së infrastruktures, duhet t'i plotesojnë standardet për gjeomekanike."

Në paragrafin (3) pika zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "me ç'rast për rrjete dhe mjete të komuniki- mit elektronik-kolokime për nevojen e rrjetit të komuniki- mit mobil publik projekt themelor-faza statike duhet të do- rezoje vetem kerkuesi i cili është posedues i shtylles së an- tenes."

Neni 14

Në nenin 18 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Nese objekti pa leje është ndertuar në kufi të rajonit të mbrojtur që është percaktuar me ligj, perkatesisht në park nacional, monument natyror, park natyror, rajon të mbrojtur ose rajon me shume dedikime, në brez të mbrojtur breg- liqeni natyror dhe artificial dhe shtreter lumenjsh si dhe në zone të pare dhe të dyte mbrojtese sanitare të burimeve të ujit të pijshem, organi kompetent nga neni 4 i ketij ligji, me detyre zyrtare merr mendim nga Ministria e Ambientit Jetesor dhe Planifikimit Hapesinor."

Në paragrafin (2) fjalet: "lokalitete arkeologjike të mbrojtura me ligj, si dhe në zone të shpallur teresi monu- mentale" zevendesohen me fjalet: "trashëgimi të mbrojtur kulturore të paluajtshme (të mira të vecanta, teresi dhe lo- kalitete arkeologjike,)"

Në paragrafin (6) pika në fund të fjalise fshihet dhe shtohen fjalet: "ose objekteve tjera me interes publik të percaktuar me ligj."

Pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafe te rinj (7) dhe (8), si vijojne:

"(7) Nese objekti pa leje është ndertuar në zone të mbrojtur të rrugeve shtetore dhe lokale, apo në zone të mbrojtur të infrastruktures hekurudhore, organi kompetent nga neni 4 i ketij ligji me detyre zyrtare merr peqim nga or- gani kompetent për menaxhim me infrastrukturen rrugore dhe hekurudhore."

(8) Organet kompetente nga paragrafet (1), (2), (3), (4), (5), (6) dhe (7) të ketij neni, obligohen që të veproje pas kerkeses së organit kompetent nga neni 4 i ketij ligji brenda 30 ditesh nga marrja e së njejtës, në të kunderten do të konsiderohet se nuk kane verejtje dhe nese për shkak të mosveprimit të tyre në të ardhmen shkaktohen deme, obli- gimi për kompensim të demit do të jete në llogari të organit ose subjektit mosveprimi i të cilit e ka shkakuar demin."

Neni 15

Në nenin 20 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Pas leshimit të pelqimit urbanistik, njesia e vetadmini- strimit lokal në afat prej pese diteve të punes perpilon konkluzion për pagesen e kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje dhe të njejtin ia dorezon kerkuesit. Për objektet për të cilat është leshuar pelqim urba- nistik nga organi kompetent për punet nga sfera e rregullimit hapsinor, e për të cilet në pajtim me kete nen parashihet pa- gesa e kompensimit për percaktimin e statusit juridik, njesia e vetadministrimit lokal perpilon konkluzion në afat prej pe- se diteve të punes nga dita e pranimit të pelqimit urbanistik në nejsine e vetadministrimit lokal. Kunder konkluzionit për pagesen e kompensimit lejohet ankese e vecante."

Në paragrafin (2) pas fjaleve: "rregulloren për standar- de dhe normativa për planifikim urbanistik" vihet presje dhe shtohen fjalet "për trafostacione për shtepi uikendi".

Në paragrafin (4) pas pikes shtohet fjali e re si vijon: "Pas miratimit të konkluzionit për pagesen e kompensimit, poseduesit e banesave në ndertese banimi munden së bash- ku ta paguajne shumen e pergjithshme ose çdo pronar i ba- nesës mund ta paguajne individualisht pjesen e kompensimit që ka të beje me banesen e tij."

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Për objektet me rendesi për Republikën dhe për obje- ktet e linjes infrastrukture në pajtim me ligjin për ndertim dhe ligjet tjera, posedues të së cilave janë organet shtetero- re, agjencite dhe fondet e themeluara nga Republika e Ma- qedonise, për objektet posedues të së cilave janë persona juridik në pronesi dominuese të Republikës së Maqedoni- se", për objektet me rendesi lokale dhe objektet e linjes in- frastrukture në pajtim me Ligjin për ndertim, posedues të së cilave janë njesite e vetadministrimit lokal dhe nderma- rrjet publike të themeluara nga njesite e vetadministrimit lokal, si dhe për objektet e institucioneve publike shendete- sore për mbrojtje shendetesore primare, sekondare dhe ter- ciare, nuk llogaritet dhe nuk paguhet kompensim për perca- ktimin e statusit juridik të objektit pa leje."

Pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafe të rinj (6) dhe (7), si vijojne:

"(6) Për objektet me rendesi për Republikën në pajtim me Ligjin për ndertim dhe ligjet tjera, posedues të së cilave janë subjekte private ose subjekte tjera të perziera me pro- nesi dominuese private, llogaritet dhe paguhet kompensim për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje. Shuma e kompensimit për keto objekte, pervec objekteve nga pa- ragrafi (2) i ketij neni, është e barabarte me shumen e kom- pensimit për rregullimin e tokes ndertimore që llogaritet në

procedure për marrjen e lejes për ndertim për kete lloj objektësh, me ç'rast merret parasysh siperfaqja e ndertuar e objektit pa leje, e percaktuar me elaboratin gjeodezik për percaktimin e gjendjes faktike të objektit pa leje.

(7) Për objektet e linjave infrastrukturore posedues të së cilave janë subjekte private ose subjekte tjera të perziera me pronesi private dominuese si dhe për rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit që janë objekte të linjave infrastrukturore, llogaritet dhe paguhet kompensim varesisht prej gjatësisë së objektit të linjes infrastrukturore, që është percaktuar me elaboratin gjeodezik për percaktimin e gjendjes faktive si vijon, për gjatësi deri në 1 km - 50 euro në kundërvlerë me denare sipas kursit të mesëm të Bankes Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e përpilimit të llogaritjes, gjatësi prej 1 km deri në 10 km - 100 euro në kundërvlerë me denare sipas kursit të mesëm të Bankes Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e përpilimit të llogaritjes dhe për gjatësi mbi 10 km - 150 euro në kundërvlerë me denare sipas kursit të mesëm të Bankes Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e përpilimit të llogaritjes."

Në paragrafin (6) që behet paragraf (8) pas fjaleve: "kërkuesi mundet ta paguajë" shtohet fjala "përnjëherë" kurse fjala "llogaritja" zevendesohet me fjalën "konkluzioni".

Pas paragrafit (6) që behet paragraf (8) shtohet paragrafi i ri (9), si vijon:

"(9) Mjetet e kompensimit për percaktimin e statusit juridik të të gjitha llojeve të objekteve pa leje të percaktuara me kete ligj, janë të ardhura të vetadministrimit lokal. Kompensimi për percaktimin e statusit juridik për objektet e linjes infrastrukturore dhe për rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit dhe mjetet që janë linja të objekteve infrastrukturore që kalojnë në rajonin e më shumë komunave, ndahet në mënyrë të barabartë ndërmjet komunave në territorin e së cilave kalon objekti."

Paragrafi (7) behet paragraf (10).

Në paragrafin (8) që behet paragraf (11) pika në fund të fjalise zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "me ç'rast të njëjtit detyrohen që të dorëzojnë vertetim nga organi kompetent se janë shfrytëzues të ndihmes sociale."

Në paragrafin (9) që behet paragraf (12) fjala "llogaritje" zevendesohet me fjalën "konkluzion".

Në paragrafin (10) që behet paragraf (13) fjalet: "paragrafi (9)" zevendesohen me fjalet: "paragrafi (12)" kurse fjala "llogaritje" zevendesohet me fjalën "konkluzion".

Paragrafit (11) që behet paragraf (14) ndryshohet si vijon:

"(14) Nëse njesia e vetadministrimit lokal nuk miraton konkluzion për pagesën e kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje në afatin e percaktuar në paragrafin (13) të këtij neni, organi i administratës shtetërore kompetent për punët e rregullimit hapsinor do të miratojë konkluzion për pagesën e kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje."

Neni 16

Pas nenit 20 shtohet nen i ri 20-a, si vijon:

"Neni 20-a

(1) Kompensimi për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje me më shumë dedikime, llogaritet në mënyrë të kombinuar në pajtim me shumën e kompensimit për dedikimin adekuat të pjesëve të objektit siperfaqja e të cilit është percaktuar me elaboratin gjeodezik për percaktimin e gjendjes faktike.

(2) Gjatë llogaritjes së kompensimit për percaktim të statusit juridik të objektit pa leje për të cilin paraprakisht është dhënë leje për ndertim dhe është paguar kompensim

për rregullim të tokës ndertimore, e ai është ndertuar në kundërshtim me lejen për ndertim, me ç'rast i tere objekti është pa leje, nuk perlllogaritet kompensim për siperfaqen e objektit pa leje për të cilën është paguar kompensim për rregullim të tokës ndertimore, ndërsa për siperfaqen e objektit pa leje për të cilën nuk është paguar kompensim për rregullim të tokës ndertimore perlllogaritet kompensim lartësia e të cilit është dy here më e madhe se lartësia e kompensimit që perlllogaritet në pajtim me nenin 20 paragrafet (2), (3) dhe (6) të këtij ligji.

(3) Në rastet nga paragrafi (2) i këtij neni, kërkuesi detyrohet të dorëzojë deshmë përkatëse për kompensim të paguar paraprakisht për rregullim të tokës ndertimore në procedure për leshim të lejes për ndertim të objektit në fjalë."

Neni 17

Në nenin 21 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Me aktvendim për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje vërtetohet se objekti pa leje me rendesi për Republikën e Maqedonisë, objekti pa leje me rendesi lokale dhe objekti pa leje i institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare, i plotëson kushtet për përfshirje në dokumentacionin e planit urbanistik dhe regjistrim në librat publike për regjistrim të të drejtave të patundshmerive, përkatësisht se rrjetet dhe mjetet e komunikimit elektronik për nevojën e rrjetit të komunikimit telefonik publik fikse dhe mobil dhe objekti infrastrukturor në linjë që është rrugë shtetërore dhe lokale, i plotësojnë kushtet për regjistrim në librat publike për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive, e objektet tjera infrastrukturore në linjë dhe rrjetet dhe mjetet e komunikimit elektronik se nuk i plotësojnë kushtet për evidentim në Regjistrin e objekteve infrastrukturore mbikëtesore dhe nëntokesore dhe instalimeve përcjellëse."

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Për objektet me rendesi për Republikën dhe për objektet e linjes infrastrukturore në pajtim me Ligjin për ndertim dhe me ligjet tjera, posedues të së cilëve janë subjekte private ose subjekte tjera të perziera me pronesi dominuese private, për objektet me rendesi lokale në pajtim me Ligjin për ndertim, për objektet private dhe institucionet e perziera shëndetësore për mbrojtje primare, sekondare dhe terciare, për rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit, organi kompetent nga paragrafi (2) i këtij neni detyrohet që të marrë aktvendim për percaktimin e statusit juridik brenda pesë ditëve të punës nga dita e dorëzimit të deshmëve për pagesë të kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje ose marrëveshjes për pagesë të prolonguar të këtij kompensimi ose vertetim se kërkuesi është shfrytëzues i ndihmes sociale."

Pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafe të rinj (4), (5) dhe (6), si vijojnë:

"(4) Për objektet me rendesi për Republikën dhe për objektet e linjes infrastrukturore në pajtim me Ligjin për ndertim dhe ligjet tjera, posedues të së cilëve janë organet shtetërore, agjencitë dhe fondet e themeluara nga Republika e Maqedonisë, për objekte posedues të të cilave janë persona juridike në pronesi dominuese të Republikës së Maqedonisë, për objektet me rendesi lokale dhe objektet e linjes infrastrukturore në pajtim me Ligjin për ndertim posedues të së cilës janë njesitë e vetadministrimit lokal dhe ndërmarrjet publike të themeluara nga njesitë e vetadministrimit lokal, si dhe për objektet e institucioneve publike shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare, organi kompetent nga paragrafi (2) i këtij neni detyrohet që të marrë aktvendim për percaktimin e statusit juridik brenda pesë ditëve të punës nga dita e leshimit të pelqimit urbanistik.

(5) Пër ndertesat e banimit kolektiv mund të miratohet aktvendim i plote për percaktimin e statusit juridik të tere objektit pa leje nese të gjithë poseduesit e banesave në ndertesën e banimit e kanë paguar së bashku, perkatesisht e kanë rregulluar kompensimin për percaktimin e statusit juridik të objektit, ose aktvendim i pjesshem për percaktimin e statusit juridik të pjeseve të vecanta të objektit pa leje, nese poseduesi i banesës individualisht e ka paguar, perkatesisht rregulluar pjesën e kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, që ka të beje me banesën e tij.

(6) Пër rrjete dhe mjete të komunikimit elektronik-kolokime për nevojën e rrjetit të komunikimit mobil publik, leshohet aktvendim individual për percaktim të statusit juridik për çdo pajisje e cila është pjesë e kolokimit.

Paragrafi (4) që behet paragraf (7) ndryshohet si vijon:

"(7) Aktvendimi për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje me rendesi për Republikën, objektit pa leje me rendesi lokale dhe objektit pa leje të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare, rrjeteve dhe mjeteve të komunikimit elektronik për nevojën e rrjetit të komunikimit telefonik publik fiks dhe mobil dhe të objektit të vijës infrastrukturore që është rrugë shtetërore dhe lokale kunder të cilit nuk është parashtruar ankese ose nese ankesa është shfrytëzuar, paraqet baze juridike për regjistrimin e të drejtës së pronësisë së objektit në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive, e për të gjitha objektet tjera të linjes infrastrukturore si dhe të rrjeteve dhe mjeteve elektronike të komunikimit, paraqet baze ligjore për evidentim në Regjistrin e objekteve të infrastrukturës nentokesore dhe mbitokesore dhe instalimeve percjellese, në pajtim me ligjin."

Pas paragrafit (4) që behet paragraf (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon:

"(8) Organi kompetent që e ka miratuar aktvendimin për percaktimin e statusit juridik të objektit të linjes infrastrukturore (pervec rruges shtetërore dhe lokale) dhe aktvendimin për percaktimin e statusit juridik të rrjeteve dhe mjeteve elektronike të komunikimit (pervec për rrjete dhe mjete të komunikimit elektronik për nevojën e rrjetit të komunikimit telefonik publik fiks dhe mobil) detyrohet që të njejtin ta parashtrojë te organi kompetent për mbajtjen e regjistrit nga paragrafi (7) i ketij neni, për evidentimin e tyre."

Paragrafet (5) dhe (6) behen paragrafe (9) dhe (10).

Neni 18

Pas nenit 21-a shtohet nen i ri 21-b, si vijon:

"Neni 21-b

Pelqimi urbanistik dhe aktvendimin për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje që janë leshuar në kundërshtim me dispozitat e ketij ligji janë të pavlefshme."

Neni 19

Në nenin 22 paragrafet (1) dhe (2) pas fjaleve: "Kunder aktvendimit" shtohen fjalet: "perkatesisht konkluzionit" e pas fjaleve: "pranimi i aktvendimit" shtohen fjalet: "perkatesisht konkluzionit".

Neni 20

Neni 23 ndryshohet si vijon:

"(1) Token prone e Republikës së Maqedonise për të cilën në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive është regjistruar e drejta e pronësisë së objektit në baze të aktvendimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, pas miratimit të dokumentacionit të planit urbanistik me të cilën është përfshirë objekti nese i njejtin paraprakisht nuk ka qene i përfshirë, pronari i objektit mundet ta blejë në pajtim me Ligjin për toke ndërtimore.

(2) Token prone e Republikës së Maqedonise për të cilën në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive është regjistruar e drejta e pronësisë së pajisjes së komunikimit elektronik, që është pjesë e kolokimit për nevojën e rrjetit të komunikimit mobil publik, mund ta blejë vetem pronari i shtyllës së antenës."

Neni 21

Pas nenit 24 shtohet neni i ri 24-a, si vijon:

"Neni 24-a

Personat që do të kryejnë ndërtim plotësues ose mbinërtim të objektit pa leje, për të cilin është parashtruar kërkesë për percaktimin e statusit juridik, si dhe personat zyrtarë që do të miratojnë aktvendim për percaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje ose pjeseve të objekteve që nuk janë evidentuar në procesverbalin për shikim aty për aty, të perpiluar në pajtim me nenin 9 të ketij ligji, janë përgjegjës në menyrë penale në pajtim me Kodin penal për vepra penale të ndërtimit pa leje, perkatesisht keqperdorimin e pozitës zyrtare."

Neni 22

Në nenin 28 paragrafi (1) alineja 2 fjala "llogaritje" zëvendësohet me fjalën "konkluzion".

Në alinën 3 pas fjaleve: "paragrafi (3)" shtohen fjalet: "dhe paragrafi (4)".

Në paragrafin (2) alineja 2 pas fjaleve: "paragrafi (3)" shtohen fjalet: "dhe paragrafi (4)".

Në paragrafin (3) fjalet: "paragrafi (7)" zëvendësohen me fjalet: "paragrafi (10)".

Neni 23

Në nenin 31 pas fjales "penale" shtohen fjalet: "dhe civile".

Neni 24

Kerkuesit të cilet me kerkese për percaktimin e statusit juridik deri në hyrjen në fuqi të ketij ligji nuk kanë dorezuar elaborat gjeodezik për percaktimin e gjendjes faktike të objektit pa leje, duhet që të njejtin ta dorezojnë më së voni në afat prej 18 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji, në të kundërt organin kompetent do ta refuzojë kërkesën për percaktimin e statusit juridik të objekti pa leje.

Neni 25

Gjate llogaritjes së lartësisë së kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objekteve me rendesi për Republikën, në pajtim me Ligjin për ndërtim dhe ligj tjetër, posedues të së cilave janë subjekte private ose subjekte tjera të perziera me pronësi dominuese private, merret parasysh shuma e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore për këte lloj të objekteve që është percaktuar nga njesitë e vetadministrimit lokal deri në ditën e hyrjes në fuqi të Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 23/11).

Gjate llogaritjes së lartësisë së kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje, zbatohen koeficientet që janë të percaktuar me Rregulloren për shkallën e rregullimit të tokës ndërtimore me objekte të infrastrukturës komunale dhe menyra e percaktimit të lartësisë së shpenzimeve për rregullimin varesisht nga shkalla e rregullimit, deri në ditën e hyrjes në fuqi të Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 23/11).

Neni 26

Procedurat e filluara për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat e ketij ligji.

Neni 27

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që në afat prej 30 ditësh nga shpallja e këtij ligji, të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për veprim me objekte të ndertuara pa leje.

Neni 28

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3732.

Врз основа на член 288 став 1 алинеја 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12 и 145/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНА МЕРКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДРУГИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Со оваа одлука за време на штрајк на вработените во јавните здравствени установи се утврдува привремена мерка склучување на договори на Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување на Македонија со приватните здравствени установи во Република Македонија, заради обезбедување на здравствени услуги од задолжителното здравствено осигурување од специјалистичко-консултативна здравствена дејност на секундарно ниво и болничка здравствена дејност.

Член 2

Во договорите од член 1 од оваа одлука да се утврди висината на цените за здравствените услуги кои приватните здравствени установи ќе ги обезбедуваат за потребите на граѓаните во износ како и цените утврдени за здравствените установи во Мрежата на здравствени установи.

Член 3

Оваа одлука ќе се применува до престанувањето на условите кои довеле до нивно воведување, односно до прекин на штрајкот на здравствените работници.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9375/1
6 декември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3733.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. М-р Ѓулер Неби се разрешува од должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија, орган во состав на Министерството за култура, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-8992/1
24 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3734.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија, орган во состав на Министерството за култура, се именува Устреш Емин.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-8993/1
24 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3735.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Национална установа Македонски народен театар – Скопје, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2012, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР – СКОПЈЕ

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Национална установа Македонски народен театар – Скопје, во член 1 наместо зборовите: „регистарски ознаки SK-620-SB“ треба да стојат зборовите: „регистарски ознаки SK-895-VK“.

Број 41-7873/2
4 декември 2012 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

**МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ**

3736.

ОБЈАВА

Спогодбата за редовен воздушен сообраќај помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција, склучена во Скопје на 19 август 2011 година, ратификувана од Собранието на Република Македонија со Закон за ратификација на Спогодбата за редовен воздушен сообраќај помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција („Службен весник на РМ“ бр. 40/2012), е влезена во сила на 6 септември 2012 година.

30 ноември 2012 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3737.

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011 и 11/2012), министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2005, 147/2008, 55/2009, 141/2009, 62/2010, 12/2011, 8/2012, 20/2012, 61/2012 и 124/2012) во Прилог 2 - Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, во рубрика 37 - Постапка, во точка б) – Шифри за втора подрубрика, во категорија „Ослободување Схх“ во делот „Ослободување од плаќање на увозни давачки“, по алинеата „домашни патници за предмети со мала вредност 194 став (1) точка 2) С10“, зборовите: „Државјани на Република Македонија и странски државјани за предмети од некомерцијална природа со мала вредност кои повремено се примаат од странство“, се заменуваат со зборовите: „Државјани на Република Македонија и странски државјани за предмети од некомерцијална природа со мала вредност испратени од странство од физички лица“.

По алинеата „Спортски федерации на Република Македонија за спортска опрема и реквизити кои ги добиваат како подарок од странски донатори, како и увезена спортска опрема и реквизити купени со парични средства добиени како подарок 195 став (1) точка 8 С62“, се додава нова алинеја која гласи:

” Пратки со мала вредност испорачани од странство за примачи во земјата 196 став (1) С63
точка 16 “

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-36798/3

5 декември 2012 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

3738.

Врз основа на член 51-а став 12 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11 и 95/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ОРАНЖЕРИИ И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ КАКО И ОБЈЕКТИ ЗА ПРИМАРНА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за градење на оранжерии и помошни објекти како и објекти за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско земјиште.

Член 2

Барањето за издавање на одобрение за градење на оранжерии и помошни објекти како и објекти за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско земјиште се поднесува на образец: “Барање за издавање на одобрение за градење на оранжерии и помошни објекти како и објекти за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско земјиште“ во А4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето од став 1 на овој член е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.22 - 9908

3 декември 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО: _____
(единица на локална самоуправа)

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за градење на оранжерии и помошни објекти како и објекти за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско земјиште

1.Податоци за подносителот на барањето

Име и презиме на физичкото лице/назив на правното лице _____
Адреса на живеење/седиште на правното лице _____
Лице за контакт _____ тел. _____

2.Барањето за издавање на одобрение за градење на оранжерии и помошни објекти како и објекти за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско земјиште се поднесува по добиена согласност од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно член 51-б став 1 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр.135/07, 18/11, 148/11 и 95/12), за градење на _____ (видот на објектот), на КП.бр._____, мв. _____, култура _____, класа _____, површина _____ м2, запишана на Имотен лист бр._____ за КО _____, издаден од страна на _____ под бр._____ од _____ година, во сопственост на _____.

Датум и место

Подносител на барање_____
(потпис и печат)

3739.

Врз основа на член 51 став 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр. 135/07, 18/11, 148/11 и 95/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ЗА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ ЦЕЛИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на позитивно мислење за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини и потребната документација.

Член 2

Барањето за издавање на позитивно мислење за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ги содржи следните податоци:

1. Назив на органот кој ја спроведува постапката за давање на согласност за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели;

2. Назив на образецот;

3. Податоци за подносителот на барањето;

4. Податоци за земјиштето за кое се бара користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели:

- катастарска општина,
- катастарска парцела,
- викано место,
- катастарска култура,
- катастарска класа,
- површина (метри квадратни) и
- имотен лист,

5. Датум и место на поднесување на барањето; и

6. Потпис/печат на барателот.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува на образец во А4 формат на хартија во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 на овој правилник се приложува следната документација:

1. За барање за детални геолошки истражувања се доставува:

- топографска карта за локалитетот на деталните геолошки истражувања, во размер 1:25000 и

- геодетски елаборат за катастарските парцели кои влегуваат во локалитетот или список со катастарски индикации.

2. За барање за експлоатација на минерални сировини се доставува:

- договор за детални геолошки истражувања и

- геодетски елаборат за посебни намени за земјиштето во експлоатационото поле со нумерички податоци за катастарските парцели кои влегуваат во експлоатационото поле.

Доколку нема склучен договор за детални геолошки истражувања и геодетски елаборат за посебни намени за земјиштето во експлоатационото поле со нумерички податоци за катастарските парцели кои влегуваат во експлоатационото поле кон барањето за издавање на позитивно мислење за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели за експлоатација на минерални сировини се доставува список со катастарски индикации за сопственоста на земјиштето.

Член 4

По барањето од член 2 на овој правилник и доставената документација во рок од десет дена сметано од денот на поднесувањето се врши теренски увид на лице место на земјоделското земјиште за кое се бара користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели.

Врз основа на теренскиот увид на лице место се утврдува оправданоста за давање на позитивно мислење за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели и се изготвува записник за констатираната состојба во присуство на барателот.

Врз основа на барањето за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели, потребната документација и записникот од став 2 на овој член се издава решение за позитивно мислење за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели, односно решение за одбивање на барањето.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за постапката за временна пренамена на земјоделското земјиште, формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација („Службен весник на Република Македонија” бр. 94/11 и 143/11).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.22-10206

3 декември 2012 година
СкопјеМинистер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Сектор за регистрирање и управување
со земјоделско земјиште

БАРАЊЕ

**за издавање на позитивно мислење за користење на земјоделско земјиште за
неземјоделски цели**

1.Податоци за подносителот на барањето

Назив на барателот _____
Седиште на барателот _____
Контакт телефон _____

2.Врз основа на член 51 став 2 од Законот за земјоделското земјиште, се поднесува барањето за издавање на решение за позитивно мислење за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели _____ (детални геолошки истражувања/експлоатација на минерални сировини) од субјектот _____ со седиште _____, контакт телефон _____, на локалитет _____, за земјоделското земјиште кое се наоѓа во КО _____, КПбр. _____, место викано _____, катастарска култура _____, катастарска класа _____, површина _____ (метри квадратни), запишана на Имотен лист бр. _____, издаден од страна на _____ под бр. _____ од _____ година.

Датум и место

Подносител на барање

(потпис и печат)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

3740.

Врз основа на член 18 од Законот за издавање на вредносни бонови-ваучери („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/12 и 153/12), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ- НОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗ- ДАВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИ БОНОВИ-ВАУЧЕРИ

Член 1

Во Упатството за начинот на спроведување на Законот за издавање на вредносни бонови-ваучери („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/12), во член 6 во ставот (2) износот „12.000,00 денари“ се заменува со износот „15.000,00 денари.“

Член 2

Во член 15 во ставот (1) бројот „22“ се заменува со бројот „27“.

Член 3

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.14/2-2977/15
10 декември 2012 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3741.

Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА БЕСНИЛО КАЈ ДОМАШНИ И ДИВИ ЖИВОТНИ И МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ЗА СУЗ- БИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА БЕСНИЛОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката за пријавување на беснилото кај домашни и диви животни и мерките кои треба да се превземат за сузбивање и искоренување на беснилото.

Член 2

(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно здравство и прописите донесени врз основа на тој закон се применуваат и во овој правилник, освен доколку со овој правилник не е поинаку уредено.

(2) Одредени поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) “животно заболено од беснило” е животно кај кое официјално е потврдено присуство на беснило;

2) “животно сомнително на беснило” е животно приемливо на беснило кое:

(а) покажува клинички знаци кои укажуваат на сомнеж за присуство на беснило или

(б) каснало или изгревало човек или животно, без разбирлива причина и спротивно на неговото вообичаено однесување.

3) “животно контаминирано со беснило” е:

(а) животно приемливо на беснило кое било каснало или изгревано од:

- домашно животно заболено од беснило во период од 15 дена пред почетокот на првите симптоми на болеста или

- диво животно заболено од беснило, во период од 30 дена пред почетокот на првите симптоми на болеста.

(б) месојадно животно кое било во контакт или не може да се исклучи контакт со:

- домашно животно заболено од беснило во периодот од 15 дена пред почетокот на првите симптоми на болеста или

- диво животно заболено од беснило во периодот од 30 дена пред почетокот на првите симптоми на болеста.

4) “животно сомнително на контаминација со вирусот на беснило” е:

(а) животно приемливо на беснило кое било каснало или изгревано од:

- домашно животно сомнително на заболување од беснило во период од 15 дена пред истото да биде прогласено за сомнително, согласно точка 2) на овој став се додека сомнежот не биде исклучен или

- диво животно сомнително на беснило во период од 30 дена пред истото да биде прогласено за сомнително согласно точка 2) на овој став се додека сомнежот не биде исклучен.

(б) месојадно животно кое било во контакт со:

- домашно животно сомнително на беснило, во период од 15 дена пред истото да биде прогласено за сомнително согласно точка 2) на овој став се додека сомнежот не биде исклучен или

- диво животно сомнително на беснило, во период од 30 дена пред истото да биде прогласено за сомнително согласно точка 2) на овој став се додека сомнежот не биде исклучен.

(в) секое животно кое не е месојадно а е приемливо на беснило и кое било во контакт или не може да се исклучи контактот со:

- домашно животно заболено од беснило во период од 15 дена пред почетокот на првите симптоми на болеста или

- диво животно заболено од беснило, во период од 30 дена пред почетокот на првите симптоми на болеста.

5) “Опасно животно/животно кое каснало или изгревало” е животно приемливо на беснило кое:

(а) каснало или изгревало човек или домашно животно или диво животно во подрачје каде што болеста е присутна или

(б) престојувало пократко од една година во подрачје слободно од беснило, кое што каснало или изгревало друго домашно или диво животно држено во заробеништво а потекнува од подрачје или држава во која болеста е присутна.

Член 3

(1) Секое животно кое е заболено, контаминирано или за кое постои сомнеж дека е заболено или контаминирано со вирусот на беснило, вклучително и секое животно кое каснало човек, треба веднаш да се пријави во Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата).

(2) Институциите задолжени за комунална хигиена, без оглед на одредбите од став (1) на овој член, треба да ги пријават во Агенцијата сите кучиња, мачки или диви животни кои се пронајдени угинати или прегазени од возила на патиштата и главата и/или трупот од овие животни да ги испратат во Националната лабораторија за дијагностичко испитување за утврдување на присуство на вирусот на беснило.

(3) Доколку присуство на вирусот на беснило е официјално потврдено, Агенцијата треба:

1) да го пријави случајот во Светската организација за здравствена заштита на животните (ОИЕ) и Европската Унија и

2) да спроведе епидемиолошка истрага кај домашните животни и луѓето кои би можеле да бидат во контакт со животното заболело од беснило.

Член 4

(1) Официјалниот ветеринар веднаш го става под официјален надзор животното кое каснало или изгребало човек. Сопственикот или одговорното лице за животното треба да го изолира животното во временски период од:

1) најмалку 15 дена за домашно животно или

2) најмалку 30 дена за диво животно држено во заробеништво.

(2) Официјалниот ветеринар назначува доктор по ветеринарна медицина кој ќе врши клинички преглед на животното согласно овој член.

(3) Во текот на периодот на официјален надзор, докторот по ветеринарна медицина назначен од официјалниот ветеринар треба да изврши три контроли и проценка на однесувањето на животното:

1) првата контрола треба да се изврши во рок од 24 часа после каснувањето или гребењето;

2) втората контрола треба да се изврши седум дена после каснувањето или гребењето и

3) третата контрола треба да се изврши на крајот на периодот на надзор од став (1) на овој член.

(4) При вршење на контролите од став (3) на овој член докторот по ветеринарна медицина треба да изврши клинички преглед на животното, да утврди дали истото покажува симптоми на болеста. По секој извршен преглед, докторот по ветеринарна медицина издава сертификат за извршениот преглед согласно образецот даден во Прилог кој е составен дел од овој правилник за што веднаш го известува официјалниот ветеринар.

(5) За време на контролата од став (3) на овој член, треба да се изврши проценка на однесувањето на животното и негова класификација дали е опасно.

(6) Во текот на периодот на официјален надзор не се дозволува животното кое каснало или изгребало:

1) да се вакцинира против беснило;

2) да се изврши убивање на животното без одобрување од страна на официјалниот ветеринар и

3) продавање или отуѓување на животното.

(7) Сопственикот или одговорното лице треба веднаш да го извести докторот по ветеринарна медицина или официјалниот ветеринар доколку животното кое каснало или изгребало угине во текот на периодот на официјален надзор. Во таков случај, официјалниот ветеринар треба да ја испрати главата или целиот труп во Националната референтна лабораторија за дијагностичко испитување за утврдување на присуство на вирусот на беснило.

(8) Сопственикот или одговорното лице треба веднаш да ги извести докторот по ветеринарна медицина или официјалниот ветеринар кои го вршат прегледот доколку во текот на периодот на официјален надзор кај животното кое каснало или изгребало се појават симптоми на болеста.

(9) Сопственикот или одговорното лице треба веднаш да го извести докторот по ветеринарна медицина или официјалниот ветеринар кои го вршат прегледот доколку животното кое каснало или изгребало избега во текот на периодот на официјален надзор.

(10) Официјалниот ветеринар треба да го извести Министерството за внатрешни работи и да побара асистенција за вршење на прегледот доколку сопственикот или одговорното лице не дозволи преглед на животното од став (3) на овој член, најдоцна за 24 часа од роковите пропишани во став (3) на овој член.

(11) Трошоците за извршениот клинички преглед се на товар на сопственикот односно одговорното лице за животното. Во случај на каснување од куче или мачка скитник, трошоците се на товар на општините односно градот Скопје.

(12) Трошоците за лабораториското испитување се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните за тековната година.

Член 5

(1) Официјалниот ветеринар веднаш го става под официјален надзор животното кое е сомнително на беснило. Сопственикот или одговорното лице за животното е должен да го изолира животното во временски период од:

1) најмалку 15 дена за домашно животно или

2) најмалку 30 дена за диво животно држено во заробеништво.

(2) Официјалниот ветеринар назначува доктор по ветеринарна медицина кој ќе врши клинички преглед на животното согласно овој член.

(3) Во текот на периодот на официјален надзор, докторот по ветеринарна медицина назначен од официјалниот ветеринар треба да врши клинички преглед на животното секој ден за да утврди дали истото покажува знаци на болест.

(4) Во текот на периодот на официјален надзор не се дозволува животното кое е сомнително на беснило да се:

1) вакцинира против беснило;

2) убие без одобрување од страна на официјалниот ветеринар и

3) продаде, отуѓи или било какво движење на животното.

(5) Сопственикот или одговорното лице треба веднаш да го извести докторот по ветеринарна медицина или официјалниот ветеринар кои го вршат прегледот доколку животното сомнително на беснило покаже симптоми на болеста или угине во текот на периодот на официјален надзор. Во таков случај, официјалниот ветеринар треба да ја испрати главата или целиот труп во Националната референтна лабораторија за дијагностичко испитување за утврдување на присуство на вирусот на беснило.

(6) Официјалниот ветеринар може да нареди еутаназија на животното доколку за време на надзорот постои ризик од контаминација на луѓето со вирусот на беснило. Официјалниот ветеринар треба да ја испрати главата или целиот труп во Националната референтна лабораторија за дијагностичко испитување за утврдување на присуство на вирусот на беснило. Официјалниот ветеринар, врз основа на утврдениот ризик, го одложува извршувањето на еутаназија на животното сомнително на беснило до крајот на периодот на официјален надзор, доколку животното каснало или изгребало човек.

(7) Сопственикот или одговорното лице треба веднаш да го извести докторот по ветеринарна медицина или официјалниот ветеринар кои го вршат прегледот доколку животното сомнително на беснило избега во текот на периодот на официјален надзор.

(8) Официјалниот ветеринар треба да го извести Министерството за внатрешни работи и да побара асистенција за вршење на прегледот доколку сопственикот или одговорното лице не дозволи преглед на животното од став (3) на овој член, односно најдоцна за 12 часа од роковите пропишани во став (3) на овој член.

(9) Официјалниот ветеринар треба да го смести животното сомнително на беснило во посебен објект или просторија доколку сопственикот или одговорното лице не е во можност да го изолира истото.

(10) Официјалниот ветеринар треба да нареди да се изврши дезинфекција на објектот или просторијата и сите предмети со кои животното кое е сомнително на беснило било во контакт, доколку со лабораториското испитување се потврди болеста.

(11) Официјалниот ветеринар ги повлекува наредените мерки доколку болеста не се потврди кај животното сомнително на заболување до крајот на периодот на надзор. Официјалниот ветеринар може да го продолжи периодот на надзор доколку неможе да се исклучи сомнежот на беснило.

(12) Трошоците за извршениот клинички преглед, надзорот или еутаназијата на животното се на товар на сопственикот односно одговорното лице за животното.

(13) Трошоците за лабораториското испитување се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните за тековната година.

(14) Доколку врз основа на извршената проценка на ризикот официјалниот ветеринар нареди да се изврши еутаназија на животното сомнително на беснило, за настанатата штета не следува надомест.

Член 6

(1) Официјалниот ветеринар ќе нареди еутаназија на животното контаминирано со беснило. За настанатата штета не следува надомест.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доколку животните се наменети за исхрана на луѓето, официјалниот ветеринар може да дозволи колење на животни контаминирани од животна заболена од беснило доколку се исполнети следните услови:

1) колењето на животното треба да се изврши во период од два до осум дена по контактот со животното заболено од беснило и

2) доколку животното потекнува од стадо во кое не е потврден ниту еден случај на беснило во последните шест месеци.

(3) По исклучок од став (1) на овој член, официјалниот ветеринар може да дозволи да не се изврши еутаназија на животните кои се вакцинирани против беснило доколку се исполнети следните услови:

1) животното има доказ за валидно извршена вакцинација во моментот на контаминација;

2) сопственикот на домашното животна поднел писмено барање до официјалниот ветеринар и приложил валиден доказ со кој се потврдува идентификацискиот број на животното и датумот на вакцинација и тоа:

(а) за домашни миленици го доставува пасошот на животното во кој е наведен идентификацискиот број и датумот на вакцинација против беснило или

(б) за други видови домашни животни, валиден сертификат со кој се потврдува идентификацискиот број и датумот на вакцинација против беснило.

3) во прилог на барањето од точка 2) на овој став потребно е да се приложи писмена изјава дека во периодот на надзор сопственикот или одговорното лице за животното веднаш ќе ги пријави сите промени во однос на здравствената состојба кај животното и нема да го убие, продаде или отуѓи истото;

4) во периодот на надзор, движењето на животното треба да биде контролирано и треба да се избегнува контакт со други животни приемчиви на беснило и

5) ревакцинација на животното треба да се изврши најдоцна за 48 часа по потврдување на болеста кај животното кое што го контаминирало.

(4) Во случај кога животното контаминирано со беснило не се еутаназира согласно став (3) на овој член, официјалниот ветеринар треба да нареди животното да се стави под надзор во траење од три месеци со контроли најмалку на крајот од секој месец. Кај кучиња и мачки, надзорот треба да трае шест месеци при што контроли се вршат најмалку на крајот од секој месец во првите три месеци, додека последната контрола се врши на крајот од шестиот месец.

(5) Официјалниот ветеринар назначува доктор по ветеринарна медицина кој ќе врши клинички преглед на животното согласно овој член.

(6) Докторот по ветеринарна медицина издава сертификат за извршениот надзор на животното контаминирано со беснило кој е даден во Прилог на овој правилник за што веднаш го известува официјалниот ветеринар.

(7) Сопственикот или одговорното лице треба веднаш да го известат докторот по ветеринарна медицина или официјалниот ветеринар кои го вршат прегледот доколку животното контаминирано со беснило покаже клинички знаци на болеста или угине во текот на периодот на официјален надзор. Официјалниот ветеринар треба да ја испрати главата или целиот труп во Националната референтна лабораторија за дијагностичко испитување за утврдување на присуство на вирусот на беснило.

(8) Сопственикот или одговорното лице треба веднаш да го известат докторот по ветеринарна медицина или официјалниот ветеринар кои го вршат прегледот доколку животното контаминирано со беснило избега во текот на периодот на официјален надзор.

(9) Сопственикот или одговорното лице за кучиња и мачки не треба да ги продаде или на друг начин да ги отуѓи животните во период од најмалку една година од моментот на ставање под официјален надзор.

Член 7

(1) Официјалниот ветеринар веднаш го става под официјален надзор животното кое е сомнително на контаминација. Официјалниот ветеринар во зависност од степенот на ризик за контаминација ги презема следните мерки:

1) ставање под надзор на животното кое е сомнително на контаминација со беснило во истиот период со животното сомнително на беснило кое го контаминирало и

2) ставање под надзор на сите животни од стадото во траење од три месеци доколку животното сомнително на контаминација со беснило не е месојадно животно.

(2) Доколку кај животното кое го контаминирало животното сомнително на контаминација со беснило, болеста се потврди, се применуваат мерките од член 6 на овој правилник.

(3) Доколку животното кое го контаминирало животното сомнително на контаминација со беснило избега или е непознато, официјалниот ветеринар треба да направи проценка кои дополнителни мерки треба да се превземат согласно овој правилник.

(4) Во текот на периодот на официјален надзор не се дозволува животното кое е сомнително на контаминација со беснило:

1) да се убие без одобрување од страна на официјалниот ветеринар и

2) да се продаде, отуѓи или било какво движење на животното.

Член 8

(1) За Национална референтна лабораторија за беснило се назначува Факултетот за ветеринарна медицина Скопје-Скопје. Покрај активностите пропишани со Законот за ветеринарно здравство, Националната референтна лабораторија за беснило е одговорна за спроведување на дијагностичките тестови пропишани во став (2) од овој член за потврдување или отфрлање на сомнежот за беснило.

(2) Официјален дијагностички тест за утврдување на присуство на вирусот на беснило е тестот на флуоресцентни антитела (FAT).

(3) Во случај на контаминација на луѓе, покрај тестот на флуоресцентни антитела задолжително треба да се изврши и тест на изолација на вирусот на клеточни култури. Присуството на беснило официјално се потврдува по добивање на позитивен резултат на еден од горенаведените дијагностички тестови.

Член 9

(1) Во случај на ширење на беснилото на одредено подрачје, Агенцијата ги превзема следните мерки:

1) епидемиолошко испитување со цел да се откријат сите животни и луѓе кои биле во контакт со животното заболено од беснило;

2) забрана или ограничување на движењето на одредени видови или сите видови на животни приемчиви на беснило;

3) одредување изолација и затварање на одредени видови или сите видови на животни приемчиви на беснило;

4) забрана за влез на кучиња и мачки во подрачјето каде што болеста е присутна;

5) забрана за организирање на изложби во подрачјето каде што болеста е присутна;

6) забрана за трговија со кучиња и мачки во подрачјето каде што болеста е присутна;

7) кучињата на јавни места треба да бидат врзани на поводник и да носат маска;

8) еутаназија на кучиња и мачки скитници во одредено подрачје;

9) убивање на диви животни во одредено подрачје;

10) задолжителна вакцинација против беснило на домашни животни и

11) вакцинација против беснило на диви животни.

(2) Агенцијата ја информира јавноста за појавата на беснило и за начинот на спречување на ширењето на болеста.

Член 10

(1) Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и националните паркови и лицата кои пронашле угинати диви животни или диви животни кои се сомнителни на беснило треба веднаш да пријават до официјалниот ветеринар кој треба да земе и испрати соодветни мостри за лабораториско испитување во Националната референтна лабораторија за беснило.

(2) Агенцијата спроведува вакцинација на лисиците против беснило а доколку е потребно и на други видови диви животни, приемчиви на беснило, кои што претставуваат вектори на болеста.

(3) Агенцијата наредува мерки за контрола на успешноста на вакцинацијата на лисиците против беснило кои ги спроведуваат ловните друштва, концесионери на ловиштата и националните паркови.

(4) При испраќање на мостри во Националната референтна лабораторија за беснило треба да се достават податоци за:

1) видот на животно;

2) причината за испитување (надзор или мониторинг на вакцинација);

3) датумот на земање на мострата;

4) податоци за испраќачот на мострата (име, презиме и адреса);

5) анамnestички податоци пополнети од докторот по ветеринарна медицина;

6) податоци потребни во случај на контаминација на луѓе:

(а) датум на инцидентот;

(б) име, презиме и адреса на лицето кое е контаминирано и

(в) историја на инцидентот.

Член 11

(1) Кучињата и мачките задолжително треба да се вакцинираат против беснило согласно упатството за употреба на производителот на ваксината, но не подоцна од навршени пет месеци старост.

(2) По исклучок од став (1) од овој член, мачки кои со сигурност не доаѓаат во контакт со животни приемчиви на беснило не треба да се вакцинираат против беснило.

(3) Овластениот ветеринар треба да води регистар за извршените вакцинации во тековната година. Овластениот ветеринар треба да ја чува евиденцијата за извршените вакцинации најмалку две години и ја доставува на барање на официјалниот ветеринар.

(4) Покрај условите пропишани во Законот за ветеринарно медицински препарати, ваксината против беснило треба да ги исполнува следните услови:

1) да припаѓа на групата на инактивирани вакцини со најмалку една антигена единица на доза (согласно стандардот на Светската здравствена организација) или

2) да припаѓа на групата на рекомбинантни вакцини кои содржат имунизирачки гликопротеин на вирусот на беснило. Вакцините од оваа група може да се користат само за вакцинација на мачки.

(5) Вакцинацијата против беснило се смета дека е валидна доколку:

1) вакцинацијата е извршена во согласност со упатството на производителот на ваксината и поминат е доволен период за постигнување на солиден имунитет;

2) не е измината една година од последната вакцинација;

3) животното е обележано согласно Законот за идентификација и регистрација на животните и

4) во пасошот за домашни миленици се наведени идентификацискиот број на микрочипот на животното, датумот на вакцинација против беснило и датумот за следна вакцинација.

Член 12

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на беснило кај животните („Службен лист на СФРЈ” бр.39 од 1988 година).

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”

Бр. 07-3772/7

3 декември 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог

СЕРТИФИКАТ ЗА НАДЗОР НА БЕСНИЛО

Причина за надзор на животното:

а) Сомнително на заболување од беснило	в) Сомнително на контаминација со беснило
б) Контаминирано со беснило	г) Каснало или изгребало

Податоци за животното:

Вид на животно:	
Раса:	
Опис на животното:	
Идентификациски број:	
Број на пасош:	

Податоци за сопственикот/одговорно лице:

Име и презиме:	
Адреса и телефон:	

Податоци за извршена вакцинација против беснило:

Ветеринарно друштво:	
Датум на вакцинација:	
Сериски број на вакцината:	

Податоци за повредено лице или животно:

Име и презиме на поврденото лице:	
Адреса и телефон:	
Вид на животно:	
Раса:	
Опис:	
Идентификациски број:	
Број на пасош:	
Име и презиме на сопственик/одговорно лице:	
Адреса и телефон:	
Вакцинација против беснило:	
Ветеринарно друштво:	
Датум на вакцинација:	
Сериски број на вакцината:	

Датум на преглед	Прв преглед	Втор преглед	Трет преглед
Покажува знаци на беснило	да не	да не	да не

Доколку животното покажува знаци на беснило, истите треба да се опишат:

Јас, долупотпишаниот доктор по ветеринарна медицина на __/__/__ година извршив клинички преглед на животното наведено во овој сертификат и утврдив дека истото покажува/не покажува знаци на беснило.
(да се заокружи потребното)

Место и датум на прегледот

Име и презиме на докторот по ветеринарна медицина

Штембил на ветеринарното друштво

Потпис и факсимил



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012155